

РЕГУЛАТИВА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ (ЕУ) 2021/1338 НА КОМИСИЈАТА

од 11 август 2021 година

**за изменување на Регулативата за спроведување (ЕУ) 2017/373 во врска со
условите за информирање и каналите за информирање помеѓу
организациите и за условите за метеоролошки услуги**

(Текст со важност за ЕЕО)

ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА,

имајќи го предвид Договорот за функционирањето на Европската Унија,

имајќи ја предвид Регулативата (ЕУ) 2018/1139 на Европскиот парламент и на Советот од 4 јули 2018 година за заеднички правила во областа на цивилното воздухопловство и за основање на Европска агенција за воздухопловна безбедност и за изменување на Регулативите (ЕЗ) бр. 2111/2005, (ЕЗ) бр. 1008/2008, (ЕУ) бр. 996/2010, (ЕУ) бр. 376/2014 и на Директивите 2014/30/ЕУ и 2014/53/ЕУ на Европскиот парламент и на Советот и за укинување на Регулативите (ЕЗ) бр. 552/2004 и (ЕЗ) бр. 216/2008 на Европскиот парламент и на Советот и на Регулативата (ЕЕЗ) бр. 3922/91 на Советот ⁽¹⁾, а особено член 43(1), точки (а) и (ѓ), член 62(15), точки (а) и (в) и член 72(5) од истата,

со оглед на тоа што:

- (1) Регулативата за спроведување (ЕУ) 2017/373 на Комисијата ⁽²⁾ ги утврдува заедничките услови за давателите на услуги за управување со воздушниот сообраќај/давателите на услуги за воздухопловна навигација и останатите мрежни функции за управување со воздушниот сообраќај за потребите на општиот воздушен сообраќај и за нивен надзор.
- (2) Во согласност со точка 5.1(е) од Анекс VIII кон Регулативата (ЕУ) 2018/1139, давателите на услуги треба да воспостават систем за известување за настани како дел од нивниот систем за управување за да придонесат за континуирано подобрување на безбедноста. Со цел да се осигура усогласеност со овој суштински услов и негова еднообразна примена, како и да се осигура дека одредбите што произлегуваат од истотиот се усогласени со Регулативата (ЕУ) бр. 376/2014 на Европскиот парламент и на Советот ⁽³⁾ за пријавување, анализа и последователно постапување во врска со настани во цивилното воздухопловство, треба на

¹ Сл. весник L 212, 22.8.2018 година, стр. 1.

² Регулатива за спроведување (ЕУ) 2017/373 на Комисијата од 1 март 2017 година за утврдување заеднички услови за давателите на услуги за управување со воздушниот сообраќај/даватели на услугите во воздухопловната навигација и останати мрежни функции за управување со воздушниот сообраќај и за нивниот надзор, и за укинување на Регулативата (ЕЗ) бр. 482/2008, регулативите за спроведување (ЕУ) бр. 1034/2011, (ЕУ) бр. 1035/2011 и (ЕУ) 2016/1377 и за изменување и дополнување на Регулативата (ЕУ) бр. 677/2011 (Сл. весник L 62, 8.3.2017 година, стр. 1).

³ Регулатива (ЕУ) бр. 376/2014 на Европскиот парламент и на Советот од 3 април 2014 година за пријавување, анализа и последователно постапување во врска со настани во цивилното воздухопловство, со која се изменува Регулативата (ЕУ) бр. 996/2010 на Европскиот парламент и на Советот и за укинување на Директивата 2003/42/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот и на Регулативите (ЕЗ) бр. 1321/2007 и (ЕЗ) бр. 1330/2007 на Комисијата (Сл. весник L 122, 24.4.2014 година, стр. 18).

соодветен начин да се измени Регулативата за спроведување (ЕУ) 2017/373.

- (3) Меѓународната организација за цивилно воздухопловство (ИКАО) ги донесе амандман 78 и амандман 79, соодветно, на 7 март 2018 година и на 9 март 2020 година, на Анекс 3 од Конвенцијата за меѓународно цивилно воздухопловство, потпишана на 7 декември 1944 година во Чикаго („Чикашка конвенција“), која има за цел, меѓу другото, да ја зголеми и да ја подобри усогласеноста во однос на размената на метеоролошки набљудувања и извештаи (Рутински метеоролошки извештаи за аеродроми (METAR)/ специјално одбран воздухопловен извештај за времето (SPECI)), аеродромска прогноза (TAF), известување за временски појави на рута кои можат да влијаат на безбедноста на операциите на воздухопловите (SIGMET), известување за временски појави на рута кои можат да влијаат на безбедноста на операциите на воздухопловите на мала височина (AIRMET), информации за предупредување за вулканска пепел и тропски циклони, информации за предупредување за вселенски метеоролошки појави, итн., во средина усогласена со управување со информации од целокупниот систем (SWIM). Овие измени се применуваат во договорните држави на ИКАО од 8 ноември 2018 година и од 5 ноември 2020 година, соодветно, освен за образецот METAR, чиј датум на започнување со примена се совпаѓа со датумот на започнување со примена на новиот глобален формат за известување (GRF) за состојбата на површината на полетно–слетната патека, односно од 12 август 2021 година. Овие меѓународни стандарди и препорачани практики треба да бидат содржани во Регулативата за спроведување (ЕУ) 2017/373, а особено во посебните организациски услови за давателите на метеоролошки услуги утврдени во Анекс V кон таа регулатива.
- (4) Еден од елементите што овозможуваат спроведување на GRF за состојбата на површината на полетно–слетната патека е SNOWTAM форматот, чии што инструкции за пополнување треба да бидат во согласност со најновиот документ на ИКАО „Процедури за услугите во воздухопловната навигација – управување со воздухопловно информирање“⁽⁴⁾, со Регулативата (ЕУ) бр. 965/2012 на Комисијата⁽⁵⁾ и со Регулативата (ЕУ) бр. 139/2014 на Комисијата⁽⁶⁾.
- (5) Според тоа, Регулативата за спроведување (ЕУ) 2017/373 треба соодветно да се измени.

⁴ Процедури за услугите во воздухопловната навигација – управување со воздухопловно информирање, Документ бр. 10066.

⁵ Регулатива (ЕУ) бр. 965/2012 на Комисијата од 5 октомври 2012 година за утврдување на техничките услови и административни постапки кои се однесуваат на операциите во воздух согласно Регулативата (ЕЗ) бр. 216/2008 на Европскиот парламент и на Советот (Сл. весник L 296, 25.10.2012 година, стр. 1).

⁶ Регулатива (ЕУ) бр. 139/2014 на Комисијата од 12 февруари 2014 година за восоставување на услови и административни процедури поврзани со аеродроми согласно Регулативата (ЕЗ) бр. 216/2008 на Европскиот парламент и на Советот (Сл. весник L 44, 14.2.2014 година, стр. 1).

- (6) Мерките предвидени во оваа регулатива се засноваат на Мислење бр. 01/2021 ⁽⁷⁾ на Европската агенција за воздухопловна безбедност во согласност со член 75(2), точки (б) и (в) и член 76(1) од Регулацијата (ЕУ) 2018/1139.
- (7) Мерките предвидени во оваа регулатива се во согласност со мислењето на комитетот формиран врз основа на член 127 од Регулацијата (ЕУ) 2018/1139,

ЈА ДОНЕСЕ ОВАА РЕГУЛАТИВА:

Член 1

Анексите I, II, III, V и VI кон Регулацијата за спроведување (ЕУ) 2017/373 се соодветно изменети во согласност со Анексите од I до V кон оваа регулатива.

Член 2

Оваа регулатива влегува во сила на дваесеттиот ден од денот на нејзиното објавување во *Службениот весник на Европската Унија*.

Точка 32 од Анекс IV и од Анекс V се применува од 12 август 2021 година.

Оваа регулатива е целосно обврзувачка и директно применлива во сите земји членки.

Брисел, 11 август 2021 година.

За Комисијата

Претседател

Урсула ВОН ДЕР ЛАЈЕН

⁷ Мислење бр. 01/2021 на Европската агенција за воздухопловна безбедност, барања за известување за појави и барања за метеоролошки услуги, <https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions>.

АНЕКС I

Анекс I кон Регулативата за спроведување (ЕУ) 2017/373 се изменува како што следува:

- (1) точка (37) се заменува со следново:

„(37) „облак од оперативно значење“ е облак со висина на базата на облакот под 5.000 стапки (ft) или под највисоката минимална секторска апсолутна висина, во зависност што е поголемо, или облак кумулонимбус или вертикално развиен кумулус на која било висина;“;
- (2) точка 107 се заменува со следново:

„(107) „советодавен центар за следење на вулканската пепел (VAAC)“ е метеоролошки центар кој обезбедува советодавни информации до метеоролошките станици за набљудување, до центрите за обласна контрола, до центрите за обезбедување на информации за лет, светските прогностички центри и до меѓународните OPMET бази на податоци во врска со латералното и вертикално ширење, како и за прогнозата за движењето на вулканската пепел во атмосферата;“;
- (3) точка 168 се заменува со следново:

„(168) „VOLMET-податочна врска (D-VOLMET)“ е обезбедување рутински метеоролошки извештај за аеродроми (METAR) и специјално одбран воздухопловен извештај за времето (SPECI), TAF, SIGMET, специјални воздухопловни извештаи кои не се опфатени со SIGMET и, доколку е достапен, AIRMET преку податочна врска;“;
- (4) се додаваат следниве точки од (264) до (266):

„(264) „вулканска опсерваторија“ е давател на услуги избран од надлежен орган, којшто ја набљудува активноста на еден вулкан или на група вулкани и ги става на располагање своите набљудувања на одобрен список на приматели во воздухопловниот сектор;

(265) „јазик за означување географски податоци (GML)“ е стандард за кодирање од Отворениот геопросторен конзорциум (OGC);

(266) „Центар за вселенски метеоролошки појави (SWXC)“ е станица што следи и обезбедува информации за вселенски метеоролошки појави кои се очекува да влијаат на високофреквентните радиокомуникации, на комуникацијата со сателитите и на системите за навигација и за набљудување базирани на систем за глобална сателитска навигација (GNSS) и/или претставуваат ризик од радијација за луѓето во воздухопловот.“.

АНЕКС II

Анекс II кон Регулативата за спроведување (ЕУ) 2017/373 се изменува како што следува:

(1) точка ATM/ANS.AR.A.020 се заменува со следново:

„ATM/ANS.AR.A.020 Информации за Агенцијата

- (а) Надлежниот орган ја известува Агенцијата во случај на какви било значителни проблеми при спроведувањето на Регулативата (ЕУ) 2018/1139 и нејзините делегирани акти и акти за спроведување во рок од 30 дена од моментот кога надлежниот орган дознал за проблемите.
- (б) Без да е во спротивност со Регулативата (ЕУ) бр. 376/2014 на Европскиот парламент и на Советот (*) и со нејзините делегирани акти и акти за спроведување, надлежниот орган, што е можно побрзо, ѝ обезбедува на Агенцијата информации важни за безбедноста, кои произлегуваат од извештаите за настани зачувани во нејзината национална база на податоци во согласност со член 6(6) од Регулативата (ЕУ) бр. 376/2014.“;

(*) Регулатива (ЕУ) бр. 376/2014 на Европскиот парламент и на Советот од 3 април 2014 година за пријавување, анализа и последователно постапување по настани во цивилното воздухопловство, за изменување на Регулативата (ЕУ) бр. 996/2010 на Европскиот парламент и на Советот и за укинување на Директивата 2003/42/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот и за укинување на Регулативите (ЕЗ) бр. 1321/2007 и (ЕЗ) бр. 1330/2007 на Комисијата (Сл. весник L 122, 24.4.2014 година, стр. 18).

(2) точка ATM/ANS.AR.B.001 се заменува со следново:

(а) во потточка (а), потточката (1) се заменува со следново:

„(1) документираните политики и процедури за опишување на својата организација, средствата и методите за постигнување усогласеност со Регулативата (ЕУ) 2018/1139 и, по потреба, со делегираните акти и актите за спроведување донесени врз основа на таа регулатива за извршување на своите задачи за издавање на уверение за работа, надзор и примена. Процедурите се ажурираат и служат како основни работни документи за сите поврзани задачи во тој надлежен орган;“

(б) потточка (в) се заменува со следново:

„(в) Надлежниот орган воспоставува процедури за учесво во меѓусебна размена на сите потребни информации и помош со други релевантни надлежни органи, или во таа земја членка или во други земји членки, вклучувајќи ги и следниве информации:

- (1) релевантни наоди и последователни мерки преземени како резултат на надзорот на давателите на услуги за управување со воздушниот сообраќај/воздухопловна навигација (ATM/ANS) кои вршат дејност на националната територија на земја членка, но уверението за работа е издадено од надлежен орган на друга земја членка или од Агенцијата; и

(2) информации добиени врз основа на задолжително и доброволно пријавување за настани како што е пропишано во точка ATM/ANS.OP.A.065.“;

(3) точка ATM/ANS.AR.B.010 се заменува со следново:

„ATM/ANS.AR.B.010 Промени во системот за управување

- (a) Надлежниот орган мора да има воспоставено систем за утврдување на промените кои влијаат на неговата способност за извршување на задачите и одговорностите, во согласност со Регулативата (ЕУ) 2018/1139 и со делегираните акти и актите за спроведување донесени врз основа на истата. Овој систем му овозможува преземање на мерки, доколку е потребно, обезбедувајќи системот за управување постојано да е соодветен и ефективен.
 - (б) Надлежниот орган навремено го ажурира својот систем за управување, во согласност со сите измени на Регулативата (ЕУ) 2018/1139 и на делегираните акти и актите за спроведување донесени врз основа на истата, со цел да се обезбеди ефективно спроведување на неговиот систем за управување.
 - (в) Надлежниот орган ја известува Агенцијата за промените кои влијаат врз неговата способност за извршување на своите задачи и исполнување на своите одговорности, во согласност со Регулативата (ЕУ) 2018/1139 и делегираните акти и актите за спроведување донесени врз основа на истата.“.
-

АНЕКС III

Анекс III кон Регулацивата за спроведување (ЕУ) 2017/373 се изменува како што следува:

(1) овој наслов се заменува со следново:

„АНЕКС III

ЗАЕДНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ДАВАТЕЛИТЕ НА ATM/ANS УСЛУГИ

(Дел-ATM/ANS.OR);“

(2) точка ATM/ANS.OR.A.065 се заменува со следново:

„ATM/ANS.OR.A.065 Известување за настани

- (а) Како дел од својот систем за управување, давателот на ATM/ANS услуги воспоставува и одржува систем за пријавување на настани, вклучувајќи и задолжително и доброволно известување. Давателите на ATM/ANS услуги основани во земја членка гарантираат дека системот ги исполнува условите од Регулацивата (ЕУ) бр. 376/2014 и од Регулацивата (ЕУ) 2018/1139, како и од делегираните акти и актите за спроведување донесени врз основа на тие регулативи.
- (б) Давателите на ATM/ANS услуги го известуваат надлежниот орган и сите други организации чишто известувања ги бара земјата членка во која давателот на ATM/ANS услуги ги обезбедува своите услуги, за сите настани или услови поврзани со безбедноста кои го загрозуваат, или би можеле, доколку не се поправат или решат, да го загорзат воздухопловот, луѓето во него или кое било друго лице, а особено за секоја незгода или сериозна несреќа.
- (в) Без да е во спротивност со точка (б), давателот на ATM/ANS услуги поднесува извештај до надлежниот орган, како и до организацијата одговорна за изградбата и/или одржувањето на ATM/ANS системот и на неговите делови, доколку е различен од давателот на ATM/ANS услуги, за сите неисправности, технички дефекти, надминувања на техничките ограничувања, настани и други неправилни околности кои ја загрозиле или можат да ја загорзат безбедноста на услугата и кои не довеле до незгода или сериозен инцидент.
- (г) Без да е во спротивност со Регулацивата (ЕУ) бр. 376/2014 и делегираните акти и актите за спроведување донесени врз основа на истата, извештаите мора:
 - (1) да се направат што е можно побрзо, но во секој случај во рок од 72 часа од моментот кога давателот на ATM/ANS услуги дознал за настанот или за условите на кои се однесува извештајот, освен ако тоа не е можно поради вонредни околности;
 - (2) да бидат направени во форма и на начин што се утврдени од надлежниот орган;
 - (3) да ги содржат сите потребни информации за условите кои му се познати на давателот на ATM/ANS услуги.
- (д) Во случај на даватели на ATM/ANS услуги кои немаат седиште во една од земјите членки, првичните задолжителни извештаи мора:

- (1) соодветно да ја штитат доверливоста на идентитетот на известувачот и на лицата споменати во извештајот;
 - (2) да се направат што е можно побрзо, но во секој случај во рок од 72 часа од моментот кога давателот на ATM/ANS услуги дознал за настанот, освен ако тоа не е можно поради вонредни околности;
 - (3) да бидат направени во форма и на начин што се утврдени од надлежниот орган;
 - (4) да ги содржат сите потребни информации за условите што му се познати на давателот на ATM/ANS услуги.
- (г) Без да е во спротивност со Регулативата (ЕУ) бр. 376/2014 и делегираните акти и актите за спроведување донесени врз основа на таа регулатива, по потреба се составува дополнителен извештај во кој детално се наведени мерките што организацијата има намера да ги преземе за да спречи слични настани во иднина, веднаш откако ќе се утврдат такви мерки; тие дополнителни извештаи:
- (1) се испраќаат до релевантните субјекти кои биле првично известени во согласност со точките (б) и (в); и
 - (2) се направени во форма и на начин што се утврдени од надлежниот орган.“.

АНЕКС IV

Анекс V кон Регулативата за спроведување (ЕУ) 2017/373 се изменува како што следува:

- (1) точка MET.OR.115 се заменува со следново:

„MET.OR.115 Метеоролошки билтени

Давателот на метеоролошката услуга одговорен за соодветната област доставува метеоролошки билтени до соодветните корисници.“;

- (2) точка MET.OR.120 се заменува со следново:

„MET.OR.120 Пријавување отстапувања до светските центри за обласни временски прогнози (WAFCS)

Давателот на метеоролошки услуги што користи прогнози за значајни метеоролошки податоци (SIGWX) од светскиот систем за обласни временски прогнози (WAFS) го известува соодветниот светски центар за обласни временски прогнози (WAFS) штом се откријат или пријават значителни отстапувања од прогнозите за значајни метеоролошки податоци SIGWX на светскиот систем за обласни временски прогнози WAFS во поглед на:

- (а) замрзнување, турбуленции, слабо видливи и чести кумулонимбусни облаци или кумулонимбусни облаци што се наоѓаат во внатрешноста на облаците или се појавуваат во линија/појасот на бура и песочни бури или бури со прашина;
- (б) вулкански ерупции или испуштање на радиоактивни материи во атмосферата кои се значајни за операции на воздухоплови.“;

- (3) точка MET.OR.200 се заменува со следново:

„MET.OR.200 Метеоролошки извештаи и други информации

- (а) Воздухопловна метеоролошка станица објавува:

- (1) локален рутински извештај во утврдени интервали, само за дисеминација/користење на аеродромот на кој што се случиле;
 - (2) локален специјален извештај, само за дисеминација/користење на аеродромот на кој што се случиле;
 - (3) METAR во интервали од половина час на аеродромите кои служат за операциите на редовниот меѓународен комерцијален воздушен сообраќај/ користење надвор од аеродромот на кој што се случиле,;
- (б) По исклучок на точка 3(а), воздухопловната метеоролошка станица може на секој час да издава METAR и SPECI за дисеминација/ користење надвор од аеродромот на кој што се случиле за аеродроми кои не овозможуваат редовен меѓународен комерцијален воздушен сообраќај, како што е определено од надлежниот орган;
- (в) Воздухопловната метеоролошка станица ги известува единиците за оперативни услуги во воздушниот сообраќај и давателот на услуги за воздухопловно информирање на аеродромот за промените во

функционалниот статус на автоматизираната опрема која се користи за проценка на видливоста по должината на полетно-слетната патека;

- (г) Воздухопловната метеоролошка станица ги известува поврзаната служба за операции на воздушен сообраќај, единицата за услуги за воздухопловно информирање и станицата за метеоролошко набљудување за појава на предеруптивна вулканска активност, вулкански ерупции и облаци од вулканска пепел;
- (д) Воздухопловната метеоролошка станица изготвува листа на критериуми за обезбедување локални специјални извештаи во консултација со соодветните служби единици на ATS, операторите и други релевантни засегнати страни.“;

(4) точка MET.OR.240 се заменува со следново:

„MET.OR.240 Информации за операторите и за екипажот на летот

Метеоролошката служба на аеродромот, на операторите и на членовите на екипажот им ги доставува следниве ажурирани информации:

- (а) прогнози, кои доаѓаат од WAFS, за елементите наведени во точките (1) и (2) од точката MET.OR.275(a);
- (б) METAR или SPECI, вклучувајќи TREND, TAF или изменет TAF за аеродроми за поаѓање и предвидено слетување и алтернативни аеродроми за полетување, алтернативни аеродроми на рута и аеродроми на алтернативно одредиште;
- (в) аеродромски прогнози за полетување;
- (г) SIGMET и специјални извештаи од воздух релевантни за целата рута;
- (д) советодавни информации за вулканска пепел, тропски циклони и за вселенски метеоролошки појави релевантни за целата рута;
- (ѓ) обласни прогнози за летови на мали височини подготвени заедно со издавање AIRMET и AIRMET релевантен за целата рута;
- (е) аеродромски предупредувања за локалниот аеродром;
- (ж) метеоролошки сателитски снимки;
- (з) метеоролошки информации добиени од метеоролошки радар на земја.“;

(5) точка MET.OR.242 се заменува со следново:

- (а) во потточка (а), потточка (1) се заменува со следново:
„(1) локален рутински извештај, локален специјален извештај, METAR, SPECI, TAF и TREND и нивните измени;“;
- (б) во потточка (б), потточката (1) се заменува со следново:
„(1) локален рутински извештај, локален специјален извештај, METAR, SPECI, TAF и TREND и нивните измени;“;

(6) во точка MET.OR.245, потточката (ѓ)(1) се заменува со следново:

„(1) METAR и SPECI, вклучувајќи ги тековните податоци за притисок за аеродроми и други локации, TAF и TREND и нивните измени;“;

(7) во точка MET.OR.250, потточката (а) се заменува со следново:

„(а) објавува SIGMET;“;

(8) во точка MET.OR.255, потточката (а) се заменува со следново:

„(а) објавува AIRMET кога надлежниот орган утврдил дека густината на сообраќајот што се одвива под нивото на лет 100, или до нивото на лет 150 во планински области, или повисоко кога е потребно, го оправдува објавувањето AIRMET во комбинација со обласните прогнози за летови на ниска височина“;“;

(9) точка MET.OR.260 се заменува со следново:

„MET.OR.260 Обласни прогнози за летови на мали височини

Метеоролошките станици за набљудување осигуруваат дека:

(а) во случај на објавување AIRMET во комбинација со обласни прогнози за летови на мали височини во согласност со точката MET.OR.255(а), обласните прогнози за летови на мала височина се објавуваат на секои 6 часа за период на важност од 6 часа и се пренесуваат до соодветните метеоролошки станици за набљудување најдоцна 1 час пред почетокот на периодот на нивната важност;

(б) во случај кога надлежниот орган утврдил дека густината на сообраќајот што се одвива под ниво на лет 100, или до ниво на лет 150 во планински области, или повисоко кога е потребно, го оправдува рутинското објавување обласните прогнози за летови на мала височина без AIRMET, фреквенцијата на објавување, формата и утврденото време или периодот на важност на обласната прогноза за летови на мали височини и критериумите за нивните промени се оние што се утврдени од страна на надлежниот орган.“;

(10) насловот на Поглавје 4 се заменува со следново:

„Поглавје 4 - Услови за советодавните центри за следење на вулканската пепел (VAACs)“;

(11) во точка MET.OR.265, потточката (а) се заменува со следново:

„(а) кога еруптира вулкан, или се очекува да еруптира, или кога е пријавена вулканска пепел, се објавуваат советодавни информации за обемот и прогнозата на движење на облакот од вулканска пепел.“;

(12) насловот на Поглавје 5 се заменува со следново:

„Поглавје 5 - Услови за советодавни центри за следење тропските циклони (TCACs)“;

(13) во точка MET.OR.270, воведната реченица и потточката (а) се заменуваат со следново:

„Во своето поле на одговорност, TCAC објавува:

(а) советодавни информации во врска со положбата на центарот на циклонот, промените во интензитетот во моментот на набљудувањето, неговата насока и брзината на движење, централниот притисок и најсилниот површински ветер во близина на центарот;“;

(14) насловот на Поглавје 6 се заменува со следново:

‘Поглавје 6 - Услови за светските центри за обласни временски прогнози WAFCS)’;

(15) во точка MET.OR.275, потточката (a) се заменува со следново:

„(a) WAFCS објавува:

(1) глобални прогнози во форма на мрежа за:

(i) ветер во горниот воздушен простор;

(ii) температура и влажност на воздухот во горниот воздушен простор;

(iii) геопотенцијална апсолутна висина на нивоата на летот;

(iv) ниво на лет и температура на тропопауза/тропосфера;

(v) насока, брзина и нивото на лет на најсилниот ветер;

(vi) кумулонимбусни облаци;

(vii) замрзнување;

(viii) турбуленции;

(2) глобални прогнози за значајни метеоролошки појави (SIGWX), вклучувајќи вулканска активност и испуштање на радиоактивни материи.“;

(16) точка MET.TR.115 се заменува со следново:

„MET.TR.115 Метеоролошки билтени

(a) Метеоролошките билтени се дисеминираат/ распространуваат со користење специфични видови податоци и кодови што се соодветни за дадените информации.

(b) Метеоролошките билтени кои содржат оперативни метеоролошки информации се дисеминираат/ распространуваат преку комуникациски системи што се соодветни за дадените информации и за корисниците на коишто им се наменети.“;

(17) точка MET.TR.200 се заменува со следново:

„MET.TR.200 Метеоролошки извештаи и отанати информации

(a) Локалниот рутински извештај, локалниот специјален извештај, METAR и SPECI мора да ги содржат следниве елементи по следниот редослед:

(1) идентификација за тип на извештај;

(2) индикатор за локација;

(3) време на набљудување;

(4) идентификација за автоматски извештај или за извештај што недостасува, кога е применливо;

(5) насока и брзина на површинскиот ветер;

(6) видливост;

- (7) видливост по должината на полетно-слетната патека, кога се исполнети критериумите за известување;
 - (8) моменталните временски услови;
 - (9) количина на облак, тип на облак само во случај на кумулонимбуси и кумулусни облаци со вертикален развој, и висината на базата на облакот или, ако се мери, вертикалната видливост;
 - (10) температура на воздухот и температура на точката на росење;
 - (11) QNH и, кога е применливо, во локални рутински и во локални специјални извештаи, QFE;
 - (12) дополнителни информации, кога е применливо.
- (б) Во локалниот рутински извештај и во локалниот специјален извештај:
- (1) ако површинскиот ветер е набљудуван од повеќе од една локација по должината на полетно-слетната патека, се наведуваат локациите на кои се однесуваат овие вредности;
 - (2) кога се користи повеќе од една полетно-слетна патека, а се набљудува површинскиот ветер поврзан со тие полетно-слетни патеки, им се даваат достапните вредности за ветерот за секоја полетно-слетна патека, со задолжително наведување на полетно-слетните патеки на кои се однесуваат тие вредности;
 - (3) кога во согласност со точка MET.TR.205(a)(3)(ii)(B) се пријавуваат отстапувања од средната вредност на насоката на ветерот, се пријавуваат двата екстремни правци помеѓу кои варира површинскиот ветер;
 - (4) кога во согласност со точка MET.TR.205(a)(3)(iii) се пријавуваат отстапувања од просечната брзина на ветерот (удари на ветер), тие се пријавуваат како највисока и најниска измерена вредност на брзина на ветерот.
- (в) METAR и SPECI
- (1) METAR и SPECI се издаваат во согласност со образецот од Прилог 1.
 - (2) METAR мора да биде поднесен не подоцна од 5 минути по вистинското време на набљудување.
- (г) Информациите за видливост, видливост по должината на полетно-слетната патека, моменталните временски услови и количината на облаци, типот на облак и висината на базата на облакот се заменуваат во сите метеоролошки извештаи со терминот „CAVOK“ кога во текот на набљудувањето истовремено се појавуваат следниве услови:
- (1) видливост, 10 км или повеќе, а најниската видливост не е пријавена;
 - (2) нема облаци од оперативна важност;
 - (3) не постојат временски услови значајни за воздушниот сообраќај.
- (д) Списокот на критериуми за обезбедување на локален специјален извештај вклучува:

- (1) оние вредности што најблиску одговараат на оперативните минимуми на операторите кои го користат аеродромот;
- (2) оние вредности кои што ги задоволуваат другите локални услови на давателите на услуги за управување со воздушниот простор (ATS) единиците и на операторите;
- (3) зголемување на температурата на воздухот од 2 °C или повеќе во однос на онаа од последниот локален извештај или некоја друга гранична вредност како што е договорено меѓу давателите на метеоролошки услуги, соодветната ATS единица и засегнатите оператори;
- (4) достапни дополнителни информации во врска со појавата на значајни метеоролошки услови во областите на приод и на почетно искачување;
- (5) кога се применуваат процедури за намалување на бучавата и отстапувањето од средната вредност на брзината на површинскиот ветер се променува за 5 јазли (kt) или повеќе од тоа од моментот од последниот локален извештај и средната брзина пред и/или по промената е 15 kt или повеќе;
- (6) кога отстапувањето од средната вредност на насоката на површинскиот ветер се менува за 60° или за повеќе од насоката дадена во последниот извештај, а просечната брзина пред и/или по промената е 10 kt или повеќе;
- (7) кога средната брзина на површинскиот ветер се променила за 10 kt или повеќе од онаа што е дадена во последниот локален извештај;
- (8) кога отстапувањето од средна брзина на површинскиот ветер (налет на ветер) се променила за 10 kt или повеќе од таа во моментот на последниот локален извештај, а средната брзина пред и/или по промената е 15 kt или повеќе;
- (9) кога ќе дојде до појава, престанок или промена на интензитетот на која било од следниве временски појави:
 - (i) врнежи кои замрзнуваат;
 - (ii) умерени или обилни врнежи, вклучително и краток пороен дожд; и
 - (iii) невреме со грмотевици, со врнежи;
- (10) кога настанува или престанува некоја од следниве временски појави:
 - (i) магла која замрзнува;
 - (ii) невреме со грмотевици, без врнежи;
- (11) кога количината на слојот на облаците кој е под 1500 ft (450 метри) се менува:
 - (i) од расфрлени облаци (SCT) или помала до делумна облачност (BKN) или потполна облачност (OVC); или
 - (ii) од BKN или OVC до SCT или помалку.

(г) Ако е така договорено меѓу давателот на метеоролошките услуги и надлежниот орган, локалните специјални извештаи и SPECI, кога е применливо, се објавуваат секогаш кога ќе настанат следниве промени:

- (1) кога ветерот се менува зафаќајќи ги вредностите од оперативна важност; прагот на граничните вредности ги одредува давателот на метеоролошките услуги во консултација со соодветната ATS единица и засегнатите оператори, земајќи ги предвид промените на ветерот кои:
 - (i) бараат промена во полетно-слетните патеки кои што ќе се употребуваат;
 - (ii) покажуваат дека компонентата на ветрот во грб и компонентата на страничниот ветер на полетно-слетната патека се промениле зафаќајќи ги вредностите што ги претставуваат главните оперативни ограничувања за типичен воздухоплов кој оперира на аеродромот;
- (2) кога видливоста се зголемува и се менува, или кога таа промена зафаќа една или повеќе од следниве вредности, или кога видливоста се намалува и со тоа намалување зафаќа една или повеќе од следниве вредности:
 - (i) 800, 1.500 или 3.000 m;
 - (ii) 5.000 m, во случаи кога значителен број летови се вршат во согласност со правилата за визуелно летање;
- (3) кога видливоста по должината на полетно-слетната патека се зголемува и се менува, или во таа промена зафаќа една или повеќе од следните вредности, или кога видливоста по должината на полетно-слетната патека се намалува и со тоа намалување зафаќа една или повеќе од следните вредности: 50, 175, 300, 550 или 800 m;
- (4) кога ќе дојде до појава, прекин или до промена на интензитетот на која било од следниве временски појави:
 - (i) бура со прашина;
 - (ii) песочна бура;
 - (iii) воздушен вртлог/облак во форма на инка (торнадо или водена пијавица)
- (5) кога се појавува или престанува некоја од следниве временски појави:
 - (i) прашина, песок или снег носен од страна на низок ветер;
 - (ii) прашина, песок или снег носен од страна на ветер;
 - (iii) ненадејна бура;
- (6) кога висината на базата на најнискиот слој облаците со густина BKN или OVC се зголемува и се менува во, или во овој пораст зафаќа една или повеќе од следниве вредности, или кога висината на базата на најнискиот слој облаци со густина BKN или OVC се спушта и со тоа спуштање зафаќа една или повеќе од следниве вредности:

- (i) 100, 200, 500 или 1.000 ft;
 - (ii) 1.500 ft, во случаи кога значителен број летови се изведуваат во согласност со правилата за визуелно летање;
- (7) кога небото е покриено со облаци и вертикалната видливост се зголемува и се менува во, или во таа промена зафаќа една или повеќе од следните вредности, или кога вертикалната видливост се намалува и со тоа намалување зафаќа една или повеќе од следните вредности: 100, 200, 500 или 1.000 ft;
- (8) кои било други критериуми што се врз основа на минимумите за работа на локалниот аеродром, како што е договорено меѓу давателите на метеоролошки услуги и операторите.“;
- (18) точка MET.TR.205 се изменува како што следува:
- (a) во потточка (a), потточката (1) се заменува со следново:

„(1) Во локалниот рутински извештај, локалниот специјален извештај, во METAR и во SPECI, насоката и брзината на површинскиот ветер се пријавуваат во чекори од 10 степени (во однос на вистинскиот магнетен пол) и 1 kt, соодветно.“;
 - (б) во потточка (a), потточката (3) се заменува со следново:

„(3) Во локалниот рутински извештај, локалниот специјален извештај, во METAR и во SPECI:

 - (i) се наведуваат мерните единици кои се користат за брзината на ветерот;
 - (ii) отстапувањата од средната вредност на насоката на ветерот во последните 10 минути, ако вкупната варијација е 60° или повеќе, се пријавуваат како што следува:
 - (A) кога вкупното отстапување е 60° или повеќе, но помало од 180°, а брзината на ветерот е 3 kt или повеќе јазли, таквите отстапувања на насоката се пријавуваат како две крајни насоки помеѓу кои варира површинскиот ветер;
 - (Б) кога вкупното отстапување е 60° или повеќе, но помало од 180°, а брзината на ветерот е 3 kt, насоката на ветрот се пријавува како променлива без отстапување од средната вредност на насоката на ветерот;
 - (В) кога вкупното отстапување е 180° или повеќе, насоката на ветерот се пријавува како променлива без отстапување од средната вредност на насоката на ветерот;
 - (iii) отстапувањата од просечната брзина на ветерот (удари на ветер) во последните 10 минути се пријавуваат кога најголемата брзина на ветерот ја надминува вредноста на просечната брзина:
 - (A) за 5 kt или повеќе во локалниот рутински извештај и локалниот специјален извештај кога се применуваат процедури за намалување бучава;
 - (Б) за 10 kt или повеќе во други случаи;

- (iv) кога се пријавува брзина на ветер помала од 1 kt, се наведува како мирна;
 - (v) кога се пријавува брзина на ветер од 100 kt или повеќе јазли, се наведува дека таа е поголема од 99 kt;
 - (vi) кога во согласност со потточка (а) од точка MET.TR.205 се пријавуваат отстапувања од просечната брзина на ветерот (удари на ветер), MET.TR. се пријавува највисоката измерена брзина на ветерот;
 - (vii) кога 10-минутниот период вклучува значителни неправилности на насоката и/или брзината на ветерот, се пријавуваат само отстапувањата од средната вредност на насоката на ветерот и од просечната брзина на ветерот што произлегуваат од овие неправилности.“;
- (в) во потточка (б), потточката (1) се заменува со следново:
- „(1) Во локалниот рутински извештај, локалниот специјален извештај, во METAR и во SPECI видливоста се пријавува во чекори од 50 m кога е помала од 800 m; во чекори од 100 m кога 800 m или повеќе, но помалку од 5 km; во чекори од еден километар кога видливоста е 5 km или повеќе, но е помала од 10 km; а се пријавува како 10 km кога видливоста е 10 km или повеќе, освен кога важат условите за користење CAVOK.“;
- (г) во потточка (в), потточката (1) се заменува со следново:
- „(1) Во локалниот рутински извештај, локалниот специјален извештај, во METAR и во SPECI:
- (i) видливост по должината на полетно-слетната патека (RVR) се пријавува за периоди кога видливоста или видливоста по должината на полетно-слетната патека е помала од 1.500 m;
 - (ii) RVR се пријавува во чекори од 25 m кога е помало од 400 m, во чекори од 50 m кога е помеѓу 400 и 800 m и во чекори од 100 m кога е поголемо од 800 m.“;
- (д) во потточка (в), потточката (3) се заменува со следново:
- „(3) Во локалниот рутински извештај, локалниот специјален извештај, во METAR и во SPECI:
- (i) кога RVR е над максималната вредност што може да ја одреди системот што се користи, во локалниот рутински извештај и во локалниот специјален извештај се пријавува со кратенката „ABV“, а во METAR и SPECI со кратенката „P“, проследено со максималната вредност што системот може да ја одреди;
 - (ii) кога RVR е под минималната вредност што може да ја одреди системот што се користи, во локалниот рутински извештај и локалниот специјален извештај се пријавува со кратенката „BLW“, а во METAR и во SPECI со кратенката „M“, проследено со минималната вредност што системот може да ја одреди.“;

(ѓ) во потточка (г), потточките (2), (3) и (4) се заменуваат со следново:

„(2) Во METAR и SPECI, забележани моментални временски појави се пријавуваат во однос на нивниот тип и карактеристиките, а се наведуваат и нивниот интензитет или близината на аеродромот, како што е соодветно.

(3) Во локалниот рутински извештај, локалниот специјален извештај, во METAR и во SPECI се пријавуваат следните карактеристики на моменталните временски појави, по потреба со наведување на нивните соодветни кратенки и релевантните критериуми:

(i) Невреме со грмотевици (TS)

За пријавување невреме со грмотевици проследено со врнежи. Кога на аеродромот во период од 10 минути пред набљудувањето се слушне гром или се забележи молња, без да се забележат врнежи на аеродромот, кратенката „TS“ се користи без забелешки.

(ii) Замрзнување (FZ)

Супер изладени капки вода или врнежи, наведено заедно со видовите моментални временски појави во согласност со Додаток 1.

(4) Во локалниот рутински извештај, локалниот специјален извештај, во METAR и во SPECI:

(i) со цел да се обезбеди целосен опис на моменталните временски услови релевантни за операциите на летот, се користат една или повеќе – до максимум три – кратенки за моменталните временски услови, како што е соодветно, заедно со забелешка, кога е соодветно, за природата и интензитетот на тие услови или за нивната близина до аеродромот;

(ii) прво се пријавува забелешка за интензитетот или растојанието, како што е соодветно, проследено со карактеристиките или видот на временските појави;

(iii) кога се забележани два различни вида временски појави, тие се пријавуваат во две посебни групи, при што ознаката за интензитет или за близина се однесува на временската појава што следува по ознаката. Сепак, различните видови врнежи кои се појавуваат за време на набљудувањето се пријавуваат како само една група, при што прво се пријавува доминантниот вид врнежи, а пред тоа се наведува само една ознака за интензитетот којашто се однесува на интензитетот на вкупните врнежи.“;

(е) во потточка (г), потточката (1) се заменува со следново:

„(1) Во локалниот рутински извештај, локалниот специјален извештај, во METAR и во SPECI висината на базата на облакот се пријавува во чекори од 100 сè до 10.000 ft и во чекори од 1.000 ft над 10.000 ft.“;

(ж) во потточка (ѓ), потточката (1) се заменува со следново:

- „(1) Во локалниот рутински извештај, локалниот специјален извештај, во METAR и во SPECI температурата на воздухот и на точката на росење се пријавуваат во цели степени целзиусови.“;
- (3) во потточка (f), потточката (3) се заменува со следново:
 - „(3) Во локалниот рутински извештај, локалниот специјален извештај, во METAR и во SPECI се утврдува температура под 0 °C.“;
- (s) во потточка (e), потточката (1) се заменува со следново:
 - „(1) Во локалниот рутински извештај, локалниот специјален извештај, во METAR и во SPECI, барометарски притисок приспособен на нивото на морето (QNH) и атмосферскиот притисок на надморска висина на аеродром (QFE) се пресметуваат во десеттини хектопаскали и се пријавуваат во чекори од цели вредности на хектопаскали со четири цифри.“;
- (и) во потточка (e), потточката (4) се заменува со следново:
 - „(4) Во METAR и во SPECI се наведуваат само вредностите на QNH.“;
- (19) точка MET.TR.210 се изменува како што следува:
 - (a) во потточка (a), потточката (2) се заменува со следново:
 - „(2) Приказ
 - Во воздухопловната метеоролошка станица има екрани кои прикажуваат податоци од секој сензор за површински ветер. Овие прикази во воздухопловната метеоролошка станица и во единиците за услуги за операции на воздушниот сообраќај мора да се однесуваат на истите сензори, а кога се потребни посебни сензори, екраните мора да бидат јасно означени за да се одреди која полетно-слетна патека и кој дел од полетно-слетната патека се набљудувани од секој сензор.“;
 - (б) во потточка (a)(3), потточката (ii) се заменува со следново:
 - „(ii) 10 минути за METAR и за SPECI, освен што, кога периодот од 10 минути вклучува значителни неправилности во насоката и/или брзината на ветерот, за пресметување на средната вредност се користат само податоците по таа неправилност; затоа временскиот интервал во тие околности соодветно се скратува.“;
 - (в) во потточка (б), потточката (3) се заменува со следново:
 - „(3) Екрани
 - Кога за мерење на видливоста се користат инструментални системи, во воздухопловната метеоролошка станица мора да има екрани на коишто се прикажуваат податоците од секој сензор. Овие екрани во воздухопловната метеоролошка станица и во единиците за услуги на воздушниот сообраќај мора да се однесуваат на истите сензори, а кога се потребни посебни сензори, екраните треба да бидат јасно означени за да се одреди областа што ја следи секој од сензорите.“;
 - (г) потточка (в) се заменува со следново:

„(в) Видливост по должината на полетно-слетната патека (RVR)

(1) RVR се пријавува во метри.

(2) Локација

Метеоролошкиот инструмент што се користи за оценување на RVR мора да биде лоциран на таков начин што обезбедува податоци што се репрезентативни за областа за којашто се потребни овие набљудувања.

(3) Инструментални системи

За оценување на RVR на полетно-слетните патеки наменети за операции за пристап на инструменти и на слетувања од категорија II и III, и за операции за пристап на инструменти и на слетувања од категорија I, кога тоа е определено од надлежниот орган, се користат инструментални системи засновани на трансмисометри или мерење на распростирањето на светлината во насока на влезните зраци.

(4) Приказ

Кога RVR се одредува со инструментални системи, еден или повеќе екрани, доколку е потребно, мора да бидат лоцирани во воздухопловната метеоролошка станица. Екраните во воздухопловната метеоролошка станица и во службите за контрола на летање мора да се однесуваат на истите сензори, а кога се потребни посебни сензори, екраните мора да бидат јасно означени за да се одреди која полетно-слетна патека и кој дел од полетно-слетната патека ја следи секој од сензорите.

(5) Добивање средна вредност

(i) Кога се користат инструментални системи за процена на RVR, нивните податоци се ажурираат барем на секои 60 секунди за да се овозможи добивање моментални и репрезентативни вредности.

(ii) Просечниот период за вредностите на RVR е:

(А) една минута за локален рутински извештај и за локален специјален извештај, како и за приказите на RVR во службите за контрола на летање;

(Б) 10 минути за METAR и за SPECI, освен кога 10-минутниот период непосредно пред набљудувањето вклучува значителни неправилности во вредностите на RVR, за пресметување на средните вредности се користат само вредностите по таа неправилност.“;

(д) во потточка (д), потточката (3) се заменува со следново:

„(3) Приказ

Кога за мерење на висината на базата на облакот се користи автоматска опрема, во воздухопловната метеоролошка станица мора да има најмалку еден екран. Овие екрани во воздухопловната

метеоролошка станица и во единиците за услуги на воздушниот сообраќај мора да се однесуваат на истите сензори, а кога се потребни посебни сензори, екраните треба да бидат јасно означени за да се одреди областа што ја следи секој од сензорите.“;

(ѓ) во потточка (ѓ), потточката (2) се заменува со следново:

„(2) Кога за мерење на температурата на воздухот и на точката на росење се користи автоматска опрема, екраните на кои се прикажуваат тие мерења се наоѓаат во воздухопловната метеоролошка станица. Екраните во воздухопловната метеоролошка станица и во единиците за оперативни услуги на воздушниот сообраќај се однесуваат на истите сензори.“;

(е) во потточка (е)(2), потточката (i) се заменува со следново:

„(i) Кога за мерење на атмосферскиот притисок се користи автоматска опрема, екраните што го прикажуваат QNH, и, доколку е потребно во согласност со MET.TR.205(е)(3)(ii), и QFE, поврзани со барометарот, се наоѓаат во воздухопловната метеоролошка станица, а нивните соодветни екрани во соодветните единици на оперативни услуги во воздушниот сообраќај.“;

(20) точка MET.TR.215 се изменува како што следува:

(а) насловот се заменува со следново:

„Прогнози и други информации“;

(б) во потточка (д), потточката (6) се заменува со следново:

„(6) советодавни информации за вулканска пепел, тропски циклони и за вселенски метеоролошки појави значајни за целата рута.“;

(21) точка MET.TR.220 се изменува како што следува:

(а) потточките (б), (в) и (г) се заменуваат со следново:

„(б) TAF се објавува во согласност со образецот од Додаток 3.

(в) Периодот на важност на рутински TAF трае 9 часа или 24 часа или 30 часа, освен ако не е поинаку пропишано од надлежниот орган, земајќи ги предвид барањата за сообраќај за аеродромите кои работат пократко од 9 часа.

(г) TAF се доставува најдоцна еден час пред почетокот на периодот на важност.“;

(б) во потточка (д)(1), потточките (iii), (iv) и (v) се заменуваат со следново:

„(iii) Кога прогнозираната брзина на ветерот е помала од 1 kt, прогнозираната брзина на ветерот се наведува како мирна.

(iv) Кога прогнозираната максимална брзина на ветерот е поголема од прогнозираната просечна брзина на ветерот за 10 kt или повеќе, се наведува прогнозираната максимална брзина на ветерот.

(v) Кога се прогнозира брзина на ветер од 100 kt или повеќе, се наведува дека е поголема од 99 kt.“;

- (22) во точка MET.TR.225, точката (а) се изменува како што следува:
- (а) во потточка (1), потточките (i) и (ii) се заменуваат со следново:
 - „(i) промена на средната вредност на насоката на ветерот од 60° или повеќе, при што просечната брзина пред и/или по промената е 10 kt или повеќе;
 - (ii) промена на просечната брзина на ветерот од 10 kt или повеќе;“;
 - (б) потточка (2) се изменува како што следува:
 - (i) потточка (i) се заменува со следново:
 - „(i) Кога се очекува видливоста да се зголеми и да се промени, или со таа промена да зафати една или повеќе од следните вредности, или кога се очекува видливоста да се намали, и со тоа намалување да зафати една или повеќе од следните вредности: 150, 350, 600, 800, 1.500 или 3.000 m, прогнозата TREND укажува на таа промена.“;
 - (ii) потточка (iii) се заменува со следново:
 - „(iii) Во прогнозите TREND додадени на METAR и SPECI, видливоста се однесува на прогнозираната видливост што преовладува.“;
- (23) во точка MET.TR.235, потточката (в) се заменува со следново:
- „(в) Предупредувањата за смолкнување на ветерот мора да содржат концизни и ажурирани информации за забележаното постоење на смолкнување на ветерот коишто вклучуваат промени на ветерот од спротивен и директен правец од 15 kt или повеќе коишто може негативно да влијаат на воздухопловот при пристапот за слетување или на почетната патека на полетување и на воздухопловот на полетно-слетната патека при рулање (забавување) при слетување или при земањето залет при полетување.“;
- (24) точка MET.TR.250 се изменува како што следува:
- (а) потточка (а) се заменува со следново:
 - „(а) SIGMET се објавува во согласност со образецот од Додаток 5.“;
 - (б) потточка (г) се заменува со следново:
 - „(г) Во SIGMET се наведува само една од појавите наведени во Додаток 5, при што за тропски циклони се користат соодветните кратенки и се следат граничните вредности на брзината на површинскиот ветер од 34 kt или повеќе.“;
 - (в) потточка (ѓ) се брише;
- (25) точка MET.TR.255 се изменува како што следува:
- (а) потточка (а) се заменува со следново:
 - „(а) AIRMET се објавува во согласност со образецот во Додаток 5.“;
 - (б) потточка (в) се заменува со следново:

„(в) Во AIRMET се наведува само една од појавите наведени во Додаток 5, при што се користат соодветните кратенки и следните гранични вредности, кога таа појава е под нивото на лет 100, или под нивото на лет 150 во планинските области, или повисоко кога е потребно:

- (1) брзина на широко распространет површински ветер над 30 kt со соодветна насока и единици;
- (2) големи површини зафатени од намалена видливост на помалку од 5.000 m, вклучувајќи ја и временската појава што предизвикува намалена видливост;
- (3) големи површини со умерена или целосна облачност, ако висината на базата на облакот е помала од 1.000 ft над нивото на земјата.“;

(в) потточка (д) се брише;

(26) точка MET.TR.260 се изменува како што следува:

(а) во потточка (б), потточката (1) се заменува со следново:

„(1) следните појави кои го оправдуваат објавувањето SIGMET: силен мраз, силна турбуленција, слабо прегледни и чести кумулонимбусни облаци и грмотевици, кумулонимбусни облаци и грмотевици кои се во внатрешноста на облак или се појавуваат во линија на бура, песочни бури, бури од прашина, вулкански ерупции и испуштање радиоактивни материи во атмосферата и кои се очекува дека ќе влијаат врз летовите на помала височина“;

(б) потточка (в) се заменува со следново:

„(в) Кога надлежниот орган утврдил дека густината на сообраќајните операции под ниво на лет 100, или до ниво на лет 150 во планински области, или повеќе кога е потребно, го оправдува објавувањето на AIRMET во комбинација со регионалните прогнози за летови на ниска височина, регионалните прогнози се објавуваат за да го покријат слојот помеѓу земјата и нивото на летање 100, или до нивото на лет 150 во планински области, или повисоко кога е потребно, и тие содржат информации за временските појави на рутата кои се опасни за летовите на ниска височина.“;

(27) насловот на Поглавје 4 се заменува со следново:

„Поглавје 4 – Технички услови за советодавните центри за следење на движењето на вулканска пепел (VAACs)“;

(28) точка MET.TR.265 се заменува со следново:

„MET.TR.265 Обврски на советодавниот центар за следење на движењето на вулканска пепел

Советодавните информации за вулканска пепел се објавуваат во согласност со образецот од Додаток 6. Кога не се достапни кратенки, се користи што е можно помалку текст на едноставен англиски јазик.“;

(29) точка MET.TR.270 се заменува со следново:

„MET.TR.270 Обврски на советодавниот центар за следење на тропски циклони

Советодавните информации за тропски циклони се објавуваат во согласност со образецот до Додаток 7 за тропски циклони кога се очекува дека највисоката 10-минутна средна брзина на површинскиот ветер ќе достигне или ќе надмине 34 kt во периодот опфатен со советодавните информации.“;

- (30) насловот на Поглавје 5 се заменува со следново:

„Поглавје 5 – Технички услови за советодавните центри за следење тропски циклони (TCACs)“;

- (31) точка MET.TR.275 се изменува како што следува:

- (a) потточка (a) се заменува со следново:

„(a) WAFCS, со цел да обезбедат глобални прогнози во вид на мрежа и прогнози за значајни метеоролошки појави, користат синоптичка мрежа на метеоролошки податоци со вредности од мрежните точки.“;

- (б) потточка (б) се изменува како што следува:

- (i) во потточка (1), потточката (viii) се заменува со следново:

„(viii) турбуленција;“;

- (ii) потточка (2) се заменува со следново:

„(2) ги објавуваат прогнозите наведени во потточка 1 и завршуваат нивно дисеминација веднаш штом е технички изводливо, но не подоцна од 5 часа по стандардното време на набљудување;“;

- (iii) потточка (3) се заменува со следново:

„(3) се обезбедуваат прогнози во вид на мрежа за редовните точки на мрежата, при што овие прогнози содржат:

- (i) податоци за ветерот за нивоа на лет 50 (850 hPa), 80 (750 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 210 (450 hPa), 240 (400 hPa), 270 (350 hPa), 300 (300 hPa), 320 (275 hPa), 340 (250 hPa), 360 (225 hPa), 390 (200 hPa), 410 (175 hPa), 450 (150 hPa), 480 (125 hPa) и 530 (100 hPa) со хоризонтална резолуција од 1,25° географска ширина и географска должина;
- (ii) податоци за температурата за нивоа на лет 50 (850 hPa), 80 (750 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 210 (450 hPa), 240 (400 hPa), 270 (350 hPa), 300 (300 hPa), 320 (275 hPa), 340 (250 hPa), 360 (225 hPa), 390 (200 hPa), 410 (175 hPa), 450 (150 hPa), 480 (125 hPa) и 530 (100 hPa) со хоризонтална резолуција од 1,25° географска ширина и географска должина;
- (iii) податоци за влажноста за нивоа на лет 50 (850 hPa), 80 (750 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa) и 180 (500

hPa) со хоризонтална резолуција од 1,25° географска должина и географска ширина;

- (iv) податоци за геопотенцијалната апсолутна висина за нивоа на лет 50 (850 hPa), 80 (750 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 210 (450 hPa), 240 (400 hPa), 270 (350 hPa), 300 (300 hPa), 320 (275 hPa), 340 (250 hPa), 360 (225 hPa), 390 (200 hPa), 410 (175 hPa), 450 (150 hPa), 480 (125 hPa) и 530 (100 hPa) со хоризонтална резолуција од 1,25° географска ширина и географска должина;
- (v) правец, брзина и ниво на лет на најсилниот ветер со хоризонтална резолуција од 1,25° географска ширина и географска должина;
- (vi) ниво на лет и температура на тропопаузата со хоризонтална резолуција од 1,25° географска ширина и географска должина;
- (vii) формирање мраз за слоевите во центарот на нивоа на лет 60 (800 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 240 (400 hPa) и 300 (300 hPa) со хоризонтална резолуција од 0,25° географска ширина и географска должина;
- (viii) турбуленции за слоевите од центарот на нивоа на лет 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 240 (400 hPa), 270 (350 hPa), 300 (300 hPa), 340 (239 hPa), (200 hPa) и 450 (150 hPa) со хоризонтална резолуција од 0,25° географска ширина и географска должина;
- (ix) хоризонтален опсег и нивоа на лет на базата и на врвот на кумулонимбуси со хоризонтална резолуција од 0,25° географска должина и географска ширина.“;

(в) потточка (в) се изменува како што следува:

(i) точка (1) се заменува со следново:

„(1) составуваат прогнози SIGWX за значајни метеоролошки појави четири пати дневно, а тие важат за утврдени времиња со важност од 24 часа по времето (00.00, 06.00, 12.00 и 18.00 во UTC) на синоптичките податоци на кои се темелат овие прогнози. Дисеминацијата/ распределбата на секоја прогноза се завршува веднаш штом е технички изводливо, но најдоцна 7 часа по стандардното време на набљудување во вообичаените операции или најдоцна 9 часа по стандардното време на набљудување во резервните операции;“;

(ii) во потточка (3), потточката (i) се заменува со следново:

„(i) тропски циклон кога највисоката 10-минутна средна вредност на брзината на површинскиот ветер се очекува да достигне или да надмине 34 kt;“;

(г) потточка (г) се заменува со следново:

„(г) Се објавуваат прогнози SIGWX за значајни метеоролошки појави за средна височина за нивоа на лет помеѓу 100 и 450 за ограничени географски области.“;

(32) Додаток 1 се заменува со следново:

„Додаток 1

Образец за METAR и SPECI <i>Легенда:</i> <i>M</i> = вклучувањето е задолжително; <i>C</i> = вклучувањето е условно, зависи од метеоролошките услови или од методот на набљудување; <i>O</i> = вклучувањето е опционално. <i>Забелешка 1:</i> Опсегот и резолуциите на нумеричките елементи вклучени во METAR и SPECI се прикажани во посебна табела под овој образец. <i>Забелешка 2:</i> Објаснувањата за кратенките може да се најдат во документот на ICAO 8400 <i>Процедури за воздухопловна навигација – кратенки и шифри (PANS-ABC)</i>. <i>Забелешка 3:</i> Броевите на редови во колоната „Реф. бр.“ се наведени само заради јасност и едноставност на упатувањето и тие не се дел од METAR и SPECI.			
Реф. бр.	Елемент	Детална содржина	Образец (обрасци)
1	Ознака за типот на извештај (M)	Тип извештај (M)	METAR, METAR COR, SPECI или SPECI COR
2	Ознака за локација (M)	Ознака за локација според ICAO (M)	nnnn
3	Време на набљудување (M)	Ден и вистинско време на набљудување во UTC (M)	nnnnnnZ
4	Ознака за автоматски извештај или извештај што недостасува (C)	Ознака за автоматски извештај или извештај што недостасува (C)	AUTO или NIL
5	КРАЈ НА METAR АКО ИЗВЕШТАЈОТ НЕДОСТАСУВА.		
6	Површински ветер (M)	Насока на ветер (M)	nnn или /// ⁽¹⁾ VRB

		Брзина на ветер (М)	[P]nn[n] или// (¹)		
		Значителни варијации на брзината (C)	G[P]nn[n]		
		Единици за мерење(М)	КТ		
		Значителни варијации на правецот (C)	nnnVnnn	—	
7	Видливост (М)	Преовладувачка или минимална видливост (М)	nnnn или//// (¹)		
		Минимална видливост или правец на минимална видливост (C)	nnnn[N] или nnnn[NE] или nnnn[E] или nnnn[SE] или nnnn[S] или nnnn[SW] или nnnn[W] или nnnn[NW]		
8	Видливост по должината на полетно-слетната патека (C) (²)	Име на елементот	R		
		Полетно-слетна патека (М)	nn[L]/или nn[C]/или nn[R]/		
		Видливост по должината на полетно-слетната патека (М)	[P или M] nnnn или//// (¹)		
		Претходен тренд на видливост по должината на полетно-слетната патека (C)	U, D или N		
9	Моментални временски услови (C)	Интензитет или близина на моменталните временски услови (C)	– или +	—	VC
		Карактеристики и вид на моментални временски услови (М)	DZ или RA или SN или SG или	FG или BR или SA или DU или	FG или PO или F C

			PL <i>или</i> DS <i>или</i> SS <i>или</i> FZDZ <i>или</i> FZRA <i>или</i> FZUP ⁽⁴⁾ <i>или</i> FC ⁽³⁾ <i>или</i> SHGR <i>или</i> SHGS <i>или</i> SHRA <i>или</i> SHSN <i>или</i> SHUP ⁽⁴⁾ <i>или</i> TSGR <i>или</i> TSGS <i>или</i> TSRA <i>или</i> TSSN <i>или</i> TSUP ⁽⁴⁾ <i>или</i> UP ⁽⁴⁾	HZ <i>или</i> FU <i>или</i> VA <i>или</i> SQ <i>или</i> PO <i>или</i> TS <i>или</i> BCFG <i>или</i> BLDU <i>или</i> BLSA <i>или</i> BLSA <i>или</i> BLSN <i>или</i> DRDU <i>или</i> DRSA <i>или</i> DRSN <i>или</i> FZFG <i>или</i> MIFG <i>или</i> PRFG <i>или</i> //(1)	и л и DS <i>или</i> SS <i>или</i> TS <i>или</i> SH <i>или</i> BLSN <i>или</i> BLSA <i>или</i> BLDU <i>или</i> VA	
10	Облак (М)	Количина на облак/ облачност и висина на базата на облакот <i>или</i> вертикална видливост (М)	FEWnnn <i>или</i> SCTnnn <i>или</i> BKNnnn <i>или</i> OVCnnn <i>или</i> FEW/// ⁽¹⁾ <i>или</i> SCT/// ⁽¹⁾ <i>или</i> BKN/// ⁽¹⁾ <i>или</i> OVC/// ⁽¹⁾ <i>или</i> ///nnn ⁽¹⁾	VVnnn <i>или</i> VV/// ⁽¹⁾	NSC <i>или</i> NCD ⁽⁴⁾	

			или ///// (1)			
		Вид на облак (M)	CB или TCU или/// (1), (5)	—		
11	Температура на воздухот и на точката на росење (M)	Температура на воздухот и на точката на росење (M)	[M]nn/[M]nn или///[M]nn (1) или [M]nn/// (1) или///// (1)			
12	Вредности на притисок (M)	Име на елементот (M)	Q			
		Барометарски притисок приспособен на нивото на морето (M)	nnnn или/// (1)			
13	Дополнителни информации (C)	Моментални временски услови (C)	RERASN или REFZDZ или REFZRA или REDZ или RE[SH]RA или RE[SH]SN или RESG или RESHGR или RESHGS или REBLSN или RESS или REDS или RETSRA или RETSSN или RETSGR или RETSGS или RETS или REFC или REVA или REPL или REUP (4) или REFZUP (4) или RETSUP (4) или RESHUP (4) или RE// (1)			
		Придвижување на ветерот (C)	WS Rnn[L] или WS Rnn[C] или WS Rnn[R] или WS ALL RWY			
		Температура на површината на морето и состојба на морето или значителна висина на бранови (C)	W[M]nn/Sn или W///Sn (1) или W[M]nn/S/ (1) или W[M]nn/Hn[n[n]] или W///Hn[n][n] (1) или W[M]nn/H/// (1)			
14	Тренд на рогноза (O)	Ознака на промената (M)	NOSIG	BECMG или TEMPO		
		Период на промената (C)		FMnnnn и/или TLnnnn или ATnnnn		
		Ветер (C)		nnn[P]nn[G[P]nn]KT		

1.500 m за најмногу четири полетно-слетни патеки.

³ „Тежок“ се користи за означување на „торнадо“ или „водена пијавица“; „умерено“ (без ознака) за означување на „воздушен вртлог што не допира до земјата“.

⁴ Само за автоматски извештаи.

⁵ Во случај на автоматски извештаи, косите црти („//“) може, доколку е потребно, да го заменат соодветниот вид облак во зависност од способноста на системот за автоматско набљудување. Понатаму, косите црти може да ја заменат количината облаци и/или висината на облакот на пријавениот слој на кумулонимбус (CB) или кумулуси во форма на кула (TCU).

Опсег и резолуции за нумеричките елементи вклучени во METAR и SPECI				
Реф. бр.	Елементи		Опсег	Резолуција
1	Полетно-слетна патека:	(без единици)	01–36	1
2	Насока на ветер:	° во однос на вистинскиот пол	000–360	10
3	Брзина на ветер:	КТ	00–99 R99	1 не е применливо (100 или повеќе)
4	Видливост:	M M M M	0000–0750 0800–4. 900 5.000–9. 000 10. 000 или повеќе	50 100 1.000 0 (утврдена вредност: 9. 999)
5	Видливост по должината на полетно-слетната патека:	M M M	0000–0375 0400–0750 0800–2. .000	25 50 100
6	Вертикална видливост:	во единици од 100 FT	000–020	1
7	Облак: висина на базата на облакот:	во единици од 100 FT	000–099 100–200	1 10
8	Температура на воздух: °C Температура на точка на росење:		–80+60	1
9	Барометарски притисок приспособен на нивото на морето (QNH): hPa		0850–1. .100	1
10	Температура на површината на морето: °C		–10+40	1
11	Состојба на морето: (без единици)		0–9	1
12	Значајна висина на бранови: M		0–999	0,1

(33) Додаток 3 се заменува со следново:

„Додаток 3

Образец за TAF

Легенда:

М = вклучувањето е задолжително;

С = вклучувањето е условно, зависи од метеоролошките услови или од методот на набљудување;

О = вклучувањето е опционално.

Забелешка 1: Опсегот и резолуциите на нумеричките елементи вклучени во TAF се прикажани во посебна табела под овој образец.

Забелешка 2: Објаснувањата за кратенките може да се најдат во документот на ICAO 8400 „Процедури за воздухопловна навигација – кратенки и шифри (PANS-ABC)“.

Забелешка 3: Броевите на редови во колоната „Реф. бр.“ се наведени само заради јасност и едноставност на упатувањето и тие не се дел од TAF.

Реф. бр.	Елемент	Детална содржина	Образец (и)
1	Ознака за тип на прогноза (М)	Тип на прогноза (М)	TAF или TAF AMD или TAF COR
2	Ознака за локација (М)	Ознака за локација според ICAO (М)	nnnn
3	Време на објавување на прогнозата (М)	Датум и време на објавување на прогнозата во UTC (М)	nnnnnnZ
4	Ознака за прогноза	Ознака за прогноза која	NIL

	која недостасува (C)	недостасува (C)			
5	КРАЈ НА TAF АКО ПРОГНОЗАТА НЕДОСТАСУВА.				
6	Денови и период на важност на прогнозата (M)	Денови и период на важност на прогнозата во UTC (M)	nnnn/nnnn		
7	Ознака за откажана прогноза (C)	Ознака за откажана прогноза (C)	CNL		
8	КРАЈ НА TAF АКО ПРОГНОЗАТА Е ОТКАЖАНА.				
9	Површински ветер (M)	Насока на ветерот (M)	nnn или VRB		
		Брзина на ветерот (M)	[P]nn[n]		
		Значителни варијации на брзината (C)	G[P]nn[n]		
		Единици за мерење (M)	KT		
10	Видливост	Преовладувачка видливост (M)	Nnnn		K A B O K
11	Временски услови (C)	Интензитет на временските појави (C) ⁽¹⁾	– или +	—	
		Карактеристики и вид на временските појави (C)	DZ или RA или SN или SG или PL или DS или SS или FZDZ или FZRA или SHGR или SHGS или SHRA или SHSN или TSGR или TSGS или TSRA или TSSN	FG или BR или SA или DU или HZ или FU или VA или SQ или PO или FC или TS или	

К
А
В
О
К

					BCFG или BLDU или BLSA или BLSN или DRDU или DRSA или DRSN или FZFG или MIFG или PRFG		
12	Облак (M) ⁽²⁾	Количина на облак и висина на базата на облакот или вертикална видливост (M)	FEWnnn или SCTnnn или BKNnnn или OVCnnn	VVnnn или VV///	N S C		
		Тип облак (M)	CB или TCU	—			
13	Температура (O) ⁽³⁾	Име на елементот (M)	TX				
		Максимална температура (M)	[M]nn/				
		Датум и време на појавата на максималната температура (M)	NnnnZ				
		Име на елементот (M)	TN				

		Минимална температура (M)	[M]nn/			
		Датум и време на појавата на минималната температура (M)	NnnnZ			
14	Очекувани значајни промени на еден или повеќе од претходно споменатите елементи за време на периодот на важност (C)	Индикатор за промена или за веројатност (M)	PROB30 [TEMPO] <i>или</i> PROB40 [TEMPO] <i>или</i> BECMG <i>или</i> TEMPO <i>или</i> FM			
		Период на појавата или промената (M)	nnnn/nnnn <i>или</i> nnnnnn			
		Ветер (C)	nnn[P]nn[G[P]nn]KT <i>или</i> VRBnnKT			
		Преовладувачка видливост (C)	Nnnn			C A V O K
		Временска појава: интензитет (C)	– <i>или</i> +	—	N S	
		Временска појава: карактеристики и вид (C)	DZ <i>или</i> RA <i>или</i> SN <i>или</i> SG <i>или</i> PL <i>или</i> DS <i>или</i> SS <i>или</i> FZDZ <i>или</i> FZRA <i>или</i> SHGR <i>или</i> SHGS <i>или</i> SHRA <i>или</i> SHSN <i>или</i> TSGR <i>или</i> TSGS <i>или</i> TSRA <i>или</i> TSSN	FG <i>или</i> BR <i>или</i> SA <i>или</i> DU <i>или</i> HZ <i>или</i> FU <i>или</i> VA <i>или</i> SQ <i>или</i> PO <i>или</i> FC <i>или</i> TS <i>или</i> BCFG <i>или</i> BLDU <i>или</i> BLSA <i>или</i> BLSN	W	

				или DRDU или DRSA или DRSN или FZFG или MIFG или PRFG		
15		Количина на облак и висина на базата на облакот или вертикална видливост (C)	FEWnnn или SCTnnn или BKNnnn или OVCnnn	VVnnn или VV///	N S C	
		Вид облак (M)	CB или TCU	—		

(¹) Тоа е вклучено секогаш кога е применливо. Не постои ознака за умерен интензитет.

(²) До четири слоја облак.

(³) Се состои од најмногу четири температури (две највисоки и две најниски температури).

Опсег и резолуции за нумеричките елементи вклучени во TAF				
Реф. бр.	Елементи		Опсег	Резолуција
1	Насока на ветер:	° во однос на вистинскиот пол	000-360	10
2	Брзина на ветер:	КТ	00-99	1
3	Видливост:	М	0000-0750	50
		М	0800-4900	100
		М	5 000-9 000	1000
		М	10 000 или повеќе	0 (утврдена вредност: 9999)
4	Вертикална видливост:	во единица од 100 FT	000-020	1

5	Облак: висина на базата на облакот:	во единици од 100 FT	000-099 100-200	1 10
6	Температура на воздух (максимум и минимум)	°C	-80+60	1“

(34 Додаток 4 се заменува со следново:
)

„Додаток 4

Образец за предупредувања за смолкнување на ветер

Легенда:

M = вклучувањето е задолжително;

S = вклучувањето е условно, секогаш кога е применливо.

Забелешка 1: Опсегот и резолуциите на нумеричките елементи вклучени во предупредувањата за смолкнување на ветер се прикажани во Додаток 8.

Забелешка 2: Објаснувањата за кратенките може да се најдат во документот на ИКАО 8400 „Процедури за воздухопловна навигација – кратенки и шифри (PANS-ABC)“.

Забелешка 3: Броевите на редови во колоната „Реф. бр.“ се наведени само заради јасност и едноставност на упатувањето и тие не се дел од предупредувањето за смолкнување на ветер.

Реф. бр.	Елемент	Детална содржина	Образец (обрасци)
1	Ознака за локација на аеродромот (M)	Ознака за локација на аеродромот	<i>nnnn</i>
2	Ознака за вид на порака (M)	Вид порака и реден број	WS WRNG [
3	Време на создавање и период на важност (M)	Датум и време на објавување и, кога е применливо, период на важност во универзално координирано време UTC	<i>nnnnnn [VAI TL nnnnnn] t [VALID nnnnnn/nnnn</i>
4	АКО ПРЕДУПРЕДУВАЊЕТО ЗА ПРИДВИЖУВАЊЕ НА ВЕТЕ ПОНИШТУВА, ВИДИ ГИ ДЕТАЛИТЕ НА КРАЈОТ ОД ОВОЈ ОБРАЗЕЦ.		
5	Појава (M)	Ознака за појавата и нејзината локација	<i>[MOD] или [WS IN APCI [MOD] или [WS [APCH] RWYnnn или [MOD] или [WS IN CLIN</i>

			OUT или [MOD] или [SEV] WS CLIMB-OUT RWYnnn или MBST IN APCH или MBST [APCH] RWYnnn или MBST IN CLIMB- OUT или MBST CLIMB- OUT RWYnnn	
6	Набљудувана, пријавена или прогнозирана појава (M)	Ознака која укажува на тоа дали појавата е забележана или пријавена и дали се очекува да продолжи или е прогнозирана	REP AT nnnn nnnnnnnn или OBS [AT nnnn] или FCST	
7	Детали за појавата (C)	Опис на појавата што е причина за објавување предупредување за придвижување на ветер	SFC WIND: nnn/nnKT nnnFT – BETEP: nnn/nnKT или nnKT LOSS nnNM (или nnKM) FNA RWYnn или nnKT LOSS nnNM (или nnKM) FNA RWYnn или	
	ИЛИ			
8	Поништување на предупредувањето за придвижување на ветер	Поништување на предупредувањето за придвижување на ветер со упатување на неговата ознака	CNL WS WRNG [n]n nnnnnn/nnnnnn“	

(35)	Додаток 5А се заменува со следново: „Додаток 5 Образец за SIGMET и AIRMET <i>Легенда:</i> М = вклучувањето е задолжително; С = вклучувањето е условно, секогаш кога е применливо; и <i>Забелешка 1:</i> Опсегот и резолуциите на нумеричките елементи вклучени во SIGMET или AIRMET се прикажани во Додаток 8.
------	---

Забелешка 2: Остар или умерен мраз (SEV ICE, MOD ICE) и силни или умерени турбуленции (SEV TURB, MOD TURB) поврзани со грмотевици, кумулонимбуси или тропски циклони не треба да бидат вклучени.

Забелешка 3: Броевите на редови во колоната „Реф. бр.“ се наведени само заради јасност и едноставност на упатувањето и тие не се дел од SIGMET или AIRMET.

Реф. бр.	Елемент	Детална содржина	Образец за SIGMET	Образец за AIRMET
1	Ознака за локација на FIR/CTA (M)	Ознака за локација според ICAO, на ATS единицата што ги опслужува FIR или CTA на кои се однесува SIGMET/AIRMET	nnnn	
2	Ознака (M)	Ознака и реден број на SIGMET или на AIRMET	SIGMET nnn	AIRMET [n][n]n
3	Период на важност (M)	Групи ден-време со кои се означува периодот на важност во UTC	VALID nnnnnn/nnnnnn	
4	Ознака за локација на MWO (M)	Ознака за локација на MWO што го составил SIGMET или AIRMET, со линија за разделување	nnnn–	
5	Нов ред			
6	Назив на FIR/CTA (M)	Ознака за локација и називот на FIR/CTA за кои се издава SIGMET/AIRMET	nnnn nnnnnnnnnn FIR или UIR или FIR/UIR или nnnn nnnnnnnnnnn FIR	nnnn nnnnnnnnnnn FIR FIR[/n]
7	АКО SIGMET ИЛИ AIRMET СЕ ПОНИШТУВААТ, ВИДИ ГИ ДЕТАЛИТЕ НА КРАЈОТ ОД ОВОЈ ОБРАЗЕЦ.			
8	Ознака за статус (C) ⁽¹⁾	Ознака за тест или за вежба	TEST или EXER	TEST или EXER
9	Нов ред			
10	Појава (M)	Опис на појавата за која се издава SIGMET/AIRMET	OBSC TS[GR] EMBD TS[GR]	SFC WIND nnn/nn[n]KT SFC VIS

			FRQ TS[GR] SQL TS[GR] TC nnnnnnnnnnn PSN Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn] CB или TC NN ⁽²⁾ PSN Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn] CB SEV TURB SEV ICE SEV ICE (FZRA) SEV MTW HVY DS HVY SS [VA ERUPTION] [MT nnnnnnnnnnn] [PSN Nnn[nn] или Snn[nn] Ennn[nn] или Wnnn[nn]] VA CLD RDOACT CLD	[n][n]nnM (nn) ISOL TS[GR] OCNL TS[GR] MT OBSC BKN CLD BKN CLD [n]nnn/[ABV][n]nnnnFT или BKN CLD SFC/[ABV][n] nnnnFT или OVC CLD [n]nnn/[ABV][n]nnnnFT или OVC CLD SFC/[ABV][n] nnnnFT ISOL CB OCNL CB FRQ CB ISOL TCU OCNL TCU FRQ TCU MOD TURB MOD ICE MOD MTW
11	Набљудувана или предвидена појава (M) ⁽³⁾ , ⁽⁴⁾	Напомена дали информацијата е набљудувана и се очекува да продолжи, или е прогнозирана	OBS [AT nnnnZ] или FCST [AT nnnnZ]	
12	Локација (C) ⁽³⁾ , ⁽⁴⁾ , ⁽⁵⁾	Локација (се однесува на географска ширина и географска должина (во степени и минути))	Nnn[nn] Wnnn[nn] или Nnn[nn] Ennn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Snn[nn] Ennn[nn] или N OF Nnn[nn] или S OF Nnn[nn] или	

				N OF Snn[nn] <i>или</i> S OF Snn[nn] <i>или</i> [И] W OF Wnnn[nn] <i>или</i> E OF Wnnn[nn] <i>или</i> W OF Ennn[nn] <i>или</i> E OF Ennn[nn] <i>или</i> <i>или</i> N OF Nnn[nn] <i>или</i> N OF Snn[nn] AND S OF Nnn[nn] <i>или</i> S OF Snn[nn] <i>или</i> W OF Wnnn[nn] <i>или</i> W OF Ennn[nn] AND E OF Wnnn[nn] <i>или</i> E OF Ennn[nn] <i>или</i> N OF LINE <i>или</i> NE OF LINE <i>или</i> E OF LINE <i>или</i> SE OF LINE <i>или</i> S OF LINE <i>или</i> SW OF LINE <i>или</i> W OF LINE <i>или</i> NW OF LINE Nnn[nn] <i>или</i> Snn[nn] Wnnn[nn] <i>или</i> Ennn[nn] – Nnn[nn] <i>или</i> Snn[nn] Wnnn[nn] <i>или</i> Ennn[nn] [– Nnn[nn] <i>или</i> Snn[nn] Wnnn[nn] <i>или</i> Ennn[nn]] [– Nnn[nn] <i>или</i> Snn[nn] Wnnn[nn] <i>или</i> Ennn[nn]] [AND N OF LINE <i>или</i> NE OF LINE <i>или</i> E OF LINE <i>или</i> SE OF LINE <i>или</i> S OF LINE <i>или</i> SW OF LINE <i>или</i> W OF LINE <i>или</i> NW OF LINE Nnn[nn] <i>или</i> Snn[nn] Wnnn[nn] <i>или</i> Ennn[nn] – Nnn[nn] <i>или</i> Snn[nn] Wnnn[nn] <i>или</i> Ennn[nn] [– Nnn[nn] <i>или</i> Snn[nn] Wnnn[nn] <i>или</i> Ennn[nn]] [– Nnn[nn] <i>или</i> Snn[nn] Wnnn[nn] <i>или</i> Ennn[nn]]] <i>или</i> WI Nnn[nn] <i>или</i> Snn[nn] Wnnn[nn] <i>или</i> Ennn[nn] – Nnn[nn] <i>или</i> Snn[nn] Wnnn[nn] <i>или</i> Ennn[nn] – Nnn[nn] <i>или</i> Snn[nn] Wnnn[nn] <i>или</i> Ennn[nn] – [Nnn[nn] <i>или</i> Snn[nn] Wnnn[nn] <i>или</i> Ennn[nn] – Nnn[nn] <i>или</i> Snn[nn] Wnnn[nn] <i>или</i> Ennn[nn]] (6)	
--	--	--	--	---	--

			или ENTIRE UIR или ENTIRE FIR или ENTIRE FIR/UIR или ENTIRE CTA или WI nnnKM (или nnnNM) OF TC CENTRE ⁽⁷⁾ или WI nnKM (или nnNM) OF Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn] ⁽⁸⁾	
13	Ниво (C)	Ниво на лет или апсолутна височина	[SFC]/FLnnn или [SFC]/[n]nnnnFT (или [SFC]/nnnnM) FLnnn/nnn или TOP FLnnn или [TOP] ABV FLnnn или (или [TOP] ABV [n]nnnnFT) [[n]nnnn]/[n]nnnnFT) или[n]nnnnFT/FLnnn или TOP [ABV или BLW] FLnnn ⁽¹⁵⁾	
14	Движење или очекувано движење (C) ⁽³⁾ , ⁽⁹⁾ , ⁽¹⁰⁾	Движење или очекувано движење (насока и брзина) во однос на една од 16 точки на компасот, или неподвижно	MOV N [nnKMH] или MOV NNE [nnKMH] или MOV NE [nnKMH] или MOV ENE [nnKMH] или MOV E [nnKMH] или MOV ESE [nnKMH] или MOV SE [nnKMH] или MOV SSE [nnKMH] или MOV S [nnKMH] или MOV SSW [nnKMH] или MOV SW [nnKMH] или MOV WSW [nnKMH] или MOV W [nnKMH] или MOV WNW [nnKMH] или MOV NW [nnKMH] или MOV NNW [nnKMH] (or MOV N [nnKT] или MOV NNE [nnKT] или MOV NE [nnKT] или MOV ENE [nnKT] или MOV E [nnKT] или MOV ESE [nnKT] или MOV SE [nnKT] или MOV SSE [nnKT] или	

			MOV S [nnKT] <i>или</i> MOV SSW [nnKT] <i>или</i> MOV SW [nnKT] <i>или</i> MOV WSW [nnKT] <i>или</i> MOV W [nnKT] <i>или</i> MOV WNW [nnKT] <i>или</i> MOV NW [nnKT] <i>или</i> MOV NNW [nnKT]) <i>или</i> STNR	
15	Промени во интензитетот (C) ⁽³⁾	Очекувани промени во интензитетот	INTSF <i>или</i> WKN <i>или</i> NC	
16	Прогнозирано време (C) ⁽³⁾ , ⁽⁴⁾ , ⁽⁹⁾	Ознака за прогнозираното време на појавата	FCST AT nnnnZ	—
17	Прогноза за положбата на TC (C) ⁽⁷⁾	Прогноза за положбата на центарот на TC	TC CENTRE PSN Nnn[nn] <i>или</i> Snn[nn] Wnnn[nn] <i>или</i> Ennn[nn] <i>или</i> TC CENTRE PSN Nnn[nn] <i>или</i> Snn[nn] Wnnn[nn] <i>или</i> Ennn[nn] CB ⁽¹¹⁾	—
18	Прогноза за положба (C) ⁽³⁾ , ⁽⁴⁾ , ⁽⁵⁾ , ⁽⁹⁾	Прогноза за положбата на појавата на крајот од периодот на важност на SIGMET ⁽¹²⁾	Nnn[nn] Wnnn[nn] <i>или</i> Nnn[nn] Ennn[nn] <i>или</i> Snn[nn] Wnnn[nn] <i>или</i> Snn[nn] Ennn[nn] <i>или</i> N OF Nnn[nn] <i>или</i> S OF Nnn[nn] <i>или</i> N OF Snn[nn] <i>или</i> S OF Snn[nn] [И] W OF Wnnn[nn] <i>или</i> E OF Wnnn[nn] <i>или</i>	

				W OF Ennn[nn] или E OF Ennn[nn] или или N OF Nnn[nn] или N OF Snn[nn] AND S OF Nnn[nn] или S OF Snn[nn] или W OF Wnnn[nn] или OF Ennn[nn] AND E OF Wnnn[nn] или OF Ennn[nn] или N OF LINE или NE OF LINE или E OF LINE или SE OF LINE или S OF LINE или SW OF LINE или W OF LINE или NW OF LINE Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn] – Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn] [– Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn]] [AND N OF LINE или NE OF LINE или E OF LINE или SE OF LINE или S OF LINE или SW OF LINE или W OF LINE или NW OF LINE Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn] – Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn] [– Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn]		
--	--	--	--	---	--	--

			или Ennn[nn]]) или WI Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn] – Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn] – Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn] – Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn] (6) или ENTIRE FIR или ENTIRE UIR или ENTIRE FIR/UIR или ENTIRE CTA или NO VA EXP (13) или WI nnKM (или nnNM) OF Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn] (8) или WI nnnKM (nnnNM) OF TC CENTRE (7)		
19	Повторување на елементите (C) (14)	Повторување на елементи вклучени во SIGMET за облак од вулканска пепел или за тропски циклон	[И](14)	—	
20	Нов ред ако се повторуваат елементите				
	ИЛИ				
21	Поништување на SIGMET/AIRMET (C)	Поништување на SIGMET/AIRMET со упатување на неговата ознака	CNL SIGMET nnnnnnnn/nnnnnn или CNL SIGMET nnnnnnnn/nnnnnn [VA MOV TO	CNL AIRMET [n][n]nnnnnn/nnnnnnn	

				nnnn FIR] ⁽¹³⁾		
	(¹) Се користи само ако SIGMET/AIRMET се објавува за да се покаже дека се спроведува тест или вежба. Ако е вклучен зборот „TEST“ или кратенката „EXER“, пораката може да содржи информации што не треба да се користат оперативно или треба да заврши веднаш по зборот „TEST“. (²) Се користи за неименувани тропски циклони. (³) Во случај на облак од вулканска пепел што покрива повеќе од една област во рамките на FIR, овие елементи може да се повторат по потреба. На сите локации и прогнози за положби им претходи набљудуваното или прогнозираното време. (⁴) Во случај на кумулонибуси поврзани со тропски циклони кои покриваат повеќе од една област во рамките на FIR, овие елементи може да се повторат по потреба. На сите локации и прогнози за положба мора да им претходи набљудуваното или прогнозираното време. (⁵) Во случај на SIGMET за радиоактивен облак, само (WI) треба да се користи за елементите „локација“ и „прогноза за положба“. (⁶) Бројот на координати мора да биде што е можно помал и во нормални околности не треба да надминува седум. (⁷) Само за SIGMET за тропски циклони. (⁸) Само за SIGMET за радиоактивен облак. Максимален радиус од 30 km (или 16 наутички милји) се применува од изворот и вертикалното ширење од површината (SFC) до горната граница на областа со информации за летот/горната област со информации за летот (FIR/UIR) или контролираната област (CTA). (⁹) Елементите „време за прогноза“ и „прогноза за положба“ не смеат да се користат заедно со елементот „движење или очекувано движење“. (¹⁰) Во случај на SIGMET за радиоактивен облак, само „неподвижно“ (STNR) се користи за елементот „движење или очекувано движење“. (¹¹) Терминот „CB“ се користи кога е вклучена прогнозата за положбата на кумулонибус. (¹²) Прогнозата за положбата на кумулонибусот (CB) поврзана со тропските циклони се однесува на времето на предвидување на положбата на центарот на тропскиот циклон, а не на крајот на периодот на важност на SIGMET. (¹³) Само за SIGMET за вулканска пепел. (¹⁴) Се користи за два или повеќе облаци од вулканска пепел или кумулонибусни облаци поврзани со тропски циклони кои истовремено влијаат на соодветниот FIR“.					

(36) Додаток 5Б се брише;

(37) Додаток 6 се заменува со следново:

„Додаток 6

Образец за предупредување за вулканска пепел

Легенда:

М = вклучувањето е задолжително;

О = вклучувањето е опционално;

С = вклучувањето е условно, секогаш кога е применливо.

Забелешка 1: Опсегот и резолуциите на нумеричките елементи вклучени во предупредувањата за вулканска пепел се прикажани во Додаток 8.

Забелешка 2: Објаснувањата за кратенките може да се најдат во документот на ICAO 8400 „Процедури за воздухопловна навигација - кратенки и шифри (PANS-ABC)“.

Забелешка 3: Задолжително е вметнување две точки („:“, „:“) по секој наслов на елементот.

Забелешка 4: Броевите на редови во колоната „Реф. бр.“, се наведени само заради јасност и едноставност на упатувањето и тие не се дел од предупредувањата за

вулканска пепел.				
Реф . бр.	Елемент	Детална содржина	Образец(обрасци)	
1	Ознака за тип порака (M)	Тип порака	VA ADVISORY	
2	Нов ред			
3	Ознака за статус (C) ⁽¹⁾	Ознака за тест или за вежба	STATUS:	TEST или EXER
4	Нов ред			
5	Време на потекло (M)	Година, месец, ден, време во UTC	DTG:	nnnnnnnn/nnnnZ
6	Нов ред			
7	Назив на советодавни центар за следење на движењето на вулканска пепел (M)	Назив на советодавни центар за следење на движењето на вулканска пепел	VAAC:	nnnnnnnnnnnn
8	Нов ред			
9	Име на вулкан (M)	Име и број на вулкан доделени од Меѓународното здружение за вулканологија и хемија на внатрешноста на Земјата	VOLCANO NO:	nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn [nnnnnn] или НЕПОЗНАТ или НЕИМЕНУВАН

10	Нов ред			
11	Локација на вулкан (М)	Локација на вулкан во степени и минути	PSN:	Nnnnn или Snnnn Wnnnnn или Ennnnn или НЕПОЗНАТ
12	Нов ред			
13	Држава или регион (М)	Држава или регион ако пепелта не е пријавена над државата	AREA:	nnnnnnnnnnnnnnnnnn или НЕПОЗНАТ
14	Нов ред			
15	Највисока надморска височина (М)	Највисока надморска височина во m (или во ft)	SUMMIT ELEV:	nnnnM (или nnnnnFT) или SFC или НЕПОЗНАТ
16	Нов ред			
17	Број на предупредување (М)	Број на предупредување: година со запишани сите цифри и број на порака (посебна низа за секој вулкан)	ADVISORY NR:	nnnn/nnnn
18	Нов ред			
19	Извор на информации (М)	Извор на информации за слободен внес на текст	INFO SOURCE:	Слободен внес на текст до 32 знака

20	Нов ред			
21	Шифра за боја (O)	Шифра за боја на авиокомпанија	AVIATION COLOUR CODE:	RED или ORANGE или YELLOW или GREEN или UNKNOWN или NOT GIVEN или NIL
22	Нов ред			
23	Детали за ерупција (M) ⁽²⁾	Детали за ерупција (вклучително датум/време на ерупција(-и))	ERUPTION DETAILS:	Слободен внес на текст до 64 знаци или НЕПОЗНАТ
24	Нов ред			
25	Време на набљудување (или процена) на облаците од вулканска пепел (M)	Ден и време (во UTC) на набљудување (или процена) на облаците од вулканска пепел	OBS (или EST) VA DTG:	nn/nnnnZ
26	Нов ред			
27	Набљудувани или предвидени облаци од вулканска пепел (M)	Хоризонтално (во степени и минути) и вертикално ширење за време на опсервација на набљудувањата или предвидените облаци од вулканска пепел или, ако	OBS VA CLD или EST VA CLD:	TOP FLnnn или SFC/FLnnn или FLnnn/nnn [nnKM WID LINE BTN (nnNM WID LINE BTN)] Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn] – Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn][– Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn] – Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn] – Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn]] MOV N nnKMH (или KT) или MOV NE nnKMH (или KT) или MOV E nnKMH (или KT) или MOV SE nnKMH (или KT) или MOV S nnKMH (или KT) или MOV SW nnKMH (или KT) или MOV W nnKMH (или KT) или MOV NW nnKMH (или KT)

		базата е непозната , врвот на набљудув аните или предвиде ните облаци од вулканска пепел; Движење на набљудув аните или предвиде ните облаци од вулканска пепел		<i>или</i> VA NOT IDENTIFIABLE FM SATELLITE DATA WIND FLnnn/nnn nnn/nn[n]KT (³) <i>или</i> WIND FLnnn/nnn VRBnnKT <i>или</i> WIND SFC/FLnnn nnn/nn[n]KT <i>или</i> WIND SFC/FLnnn VRBnnKT
28	Нов ред			
29	Прогноза за висина и положба на облаците од вулканска пепел (+ 6 часа) (M)	Ден и време (во UTC) (6 часа од „Времето на набљудув ање (или на прогнози рање) на облаците од вулканска пепел“ од точка 12); Прогноза за висината и положбат а (во степени и минути) за секоја маса на облаци од вулканска	FCST VA CLD +6 HR:	nn/nnnnZ SFC <i>или</i> FLnnn/[FL]nnn [nnKM WID LINE BTN (nnNM WID LINE BTN)]Nnn[nn] <i>или</i> Snn[nn] Wnnn[nn] <i>или</i> Ennn[nn] – Nnn[nn] <i>или</i> Snn[nn] Wnnn[nn] <i>или</i> Ennn[nn][– Nnn[nn] <i>или</i> Snn[nn] Wnnn[nn] <i>или</i> Ennn[nn] – Nnn[nn] <i>или</i> Snn[nn] Wnnn[nn] <i>или</i> Ennn[nn] – Nnn[nn] <i>или</i> Snn[nn] Wnnn[nn] <i>или</i> Ennn[nn]] (⁴), (⁵) <i>или</i> NO VA EXP <i>или</i> NOT AVBL <i>или</i> NOT PROVIDED

		пепел за тој наведен период на важност		
30	Нов ред			
31	Прогноза за висина и положба на облаците од вулканска пепел (+ 12 часа) (М)	Ден и време (во UTC) (12 часа од „Времето на набљудув ање (или на прогнози рање) на облаците од вулканска пепел“ од точка 12); Прогноза на висината и положбат а (во степени и минути) за секоја маса на облаци од вулканска пепел за тој наведен период на важност	FCST VA CLD +12 HR:	nn/nnnnZ SFC или FLnnn/[FL]nnn [nnKM WID LINE BTN (nnNM WID LINE BTN)]Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn] – Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn][– Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn] – Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn] – Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn]] ⁽⁴⁾ , ⁽⁵⁾ или NO VA EXP или NOT AVBL или NOT PROVIDED
32	Нов ред			
33	Прогноза за висина и положба на облаците од вулканска пепел	Ден и време (во UTC) (18 часа од „Времето на набљудув ање (или	FCST VA CLD +18 HR:	nn/nnnnZ SFC или FLnnn/[FL]nnn [nnKM WID LINE BTN (nnNM WID LINE BTN)]Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn] – Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn][– Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn] – Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или

	(+ 18 HR) (M)	на предвидување) на облаците од вулканска пепел“ од точка 12); Прогноза за висината и положбата (во степени и минути) за секоја маса на облаци од вулканска пепел за тој наведен период на важност		Ennn[nn] – Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn]] ⁽⁴⁾ , ⁽⁵⁾ или NO VA EXP или NOT AVBL или NOT PROVIDED
34	Нов ред			
35	Забелешки (M) ⁽²⁾	Забелешки, според потребата	RMK:	Слободен внес на текст до 256 знаци или NIL
36	Нов ред			
37	Следно предупредување (M)	Година, месец, ден и време во UTC	NXT ADVISORY:	nnnnnnnn/nnnnZ или NO LATER THAN nnnnnnnn/nnnnZ или NO FURTHER ADVISORIES или WILL BE ISSUED BY nnnnnnnn/nnnnZ

⁽¹⁾ Се користи само ако пораката е објавена за да посочи дека се спроведува тест или вежба. Ако е вклучен зборот „TEST“ или кратенката „EXER“, пораката може да содржи информации што не треба да се користат оперативни или треба да заврши веднаш по зборот „TEST“.

⁽²⁾ Терминот „повторно суспендиран“ се користи за наоѓалишта на вулканска пепел што се разнесени од ветер.

⁽³⁾ Ако е пријавен облак од вулканска пепел (на пр. AIREP), но не може да се идентификува врз основа на сателитските податоци.

⁽⁴⁾ Права линија помеѓу две точки нацртани на карта во Меркаторовата проекција или права линија помеѓу две точки што ги пресекува линиите на должина под постојан агол.

⁽⁵⁾ До четири избрани слоја“.

(38)	Додаток 7 се заменува со следново:
------	------------------------------------

Образец за предупредување за тропски циклони

Легенда:

М = вклучувањето е задолжително;

С = вклучувањето е условно, секогаш кога е применливо;

О = вклучувањето е опционално;

= = двојна линија означува дека текстот по него треба да се смести во следниот ред

Забелешка 1: Опсегот и резолуциите на нумеричките елементи вклучени во предупредувањето за тропски циклони се прикажани во Додаток 8.

Забелешка 2: Објаснувањата за кратенките може да се најдат во документот на ICAO *воздухопловна навигација – кратенки и шифри (PANS-ABC)*.

Забелешка 3: Задолжително е вметнување две точки („:“) по секој наслов на елементот во предупредувањето.

Забелешка 4: Броевите на редови во колоната „Реф. бр.“ се наведени само заради јасноста на упатувањето и тие не се дел од предупредувањето за тропски циклони.

Реф. бр.	Елемент	Детална содржина	Објаснување
1	Ознака за тип на порака (М)	Тип порака	TC ADVISORY
2	Нов ред		
3	Ознака за статус (С) ⁽¹⁾	Ознака за тест или за вежба	STATUS:
4	Нов ред		
5	Време на потекло (М)	Година, месец, ден и време на издавање во UTC	DTG:
6	Нов ред		
7	Назив на советодавен центар за следење тропски циклони (М)	Назив на советодавен центар за следење тропски циклони (Ознака за локација или целосен назив)	TCAC:
8	Нов ред		
9	Име на тропски циклон (М)	Име на тропски циклон или “NN” за неименуван тропски циклон	TC:
10	Нов ред		
11	Број на предупредување (М)	Предупредување: Година со запишани сите цифри и број на порака (посебна низа за секој тропски циклон)	ADVISORY NR:
12	Нов ред		
13	Набљудувана положба	Ден и време (во UTC) и положба на	OBS PSN:

		на центарот (М)	центарот на тропскиот циклон (во степени и минути)	
	14	Нов ред		
	15	Набљудуван кумулонимбус (О) (²)	Локација на кумулонимбус (се однесува на географска ширина и географска должина (во степени и минути)) и вертикална ширина (ниво на лет)	СВ:
	16	Нов ред		
	17	Насока и брзина на движење (М)	Насока и брзина на движење во однос на една од 16 точки на компасот, и km/h (или kt) или неподвижни (< 2 km/h (1 kt))	MOV:

18	Нов ред		
19	Промени во интензитетот (M)	Промени во брзината на најсилниот површински ветер во моментот на набљудување	INTST CHANGE:
20	Нов ред		
21	Притисок во центарот (M)	Притисок во центарот (во hPa)	C:
22	Нов ред		
23	Прогноза за најсилен површински ветер (M)	Најсилен површински ветер во близина на центарот (просечна вредност на површинскиот ветер во период од 10 минути, во kt)	MAX WIND
24	Нов ред		
25	Прогноза за положбата на центарот (+ 6 часа) (M)	Ден и време (во UTC) (6 часа по датумско-временска група (DTG) дадени во точка 5); Прогноза за положбата (во степени и минути) на центарот на тропскиот циклон	FCST PSN HR:
26	Нов ред		
27	Прогноза за најсилен површински ветер (+ 6 часа) (M)	Прогноза за најсилен површински ветер (6 часа по DTG дадени во точка 5)	FCST MAX WIND +6 H
28	Нов ред		
29	Прогноза за положбата на центарот (+ 12 часа) (M)	Ден и време (во УКВ) (12 часа од ДТГ дадени во точка 5); Прогноза за положбата (во степени и	FCST PSN HR:

		минути) на центарот на тропскиот циклон	
30	Нов ред		
31	Прогноза за најсилен површински ветер (+ 12 часа) (M)	Прогноза за најсилен површински ветер (12 часа по DTG дадени во точка 5)	FCST MAX WIND +12 HR:
32	Нов ред		
33	Прогноза за положбата на центарот (+ 18 часа) (M)	Ден и време (во UTC) (18 часа од DTG дадени во точка 5); Прогноза за положбата (во степени и минути) на центарот на тропскиот циклон	FCST PSN HR:
34	Нов ред		
35	Прогноза за најсилен површински ветер (+ 18 часа) (M)	Прогноза за најсилен површински ветер (18 часа по DTG дадени во точка 5)	FCST MAX WIND +18 HR:
36	Нов ред		
37	Прогноза за положбата на центарот (+ 24 часа) (M)	Ден и време (во UTC) (24 часа од DTG дадени во точка 5); Прогноза за положбата (во степени и минути) на центарот на тропскиот циклон	FCST PSN HR:
38	Нов ред		
39	Прогноза за најсилен површински ветер (+ 24 часа) (M)	Прогноза за најсилен површински ветер (24 часа по DTG дадени во точка 5)	FCST MAX WIND +24 HR:
40	Нов ред		
41	Белешки (M)	Забелешки, според потребата	RMK:
42	Нов ред		
43	Очекувано време на објавување на следното предупредување (M)	Очекувани година, месец, ден и време (во YUTC) за објавување на следното предупредување	NXT MSG:
(¹) Се користи само ако пораката е објавена за да посочи дека се спроведува тест или вежба. Ако е вклучен зборот „T“, пораката може да содржи информации што не треба да се користат оперативни или треба да заврши веднаш по зборот „TEST“. (²) Во случај на кумулонибузи поврзани со тропски циклони кои покриваат повеќе од една област во областа на FIR, овој потреба. (³) Бројот на координати треба да биде што е можно помал и во нормални околности не треба да надминува седум.			

(39) Додаток 8 се заменува со следново:

Додаток 8

Опсег и резолуции за нумеричките елементи вклучени во предупредувањето за вулканска пепел, во предупредувањата за тропски циклони, SIGMET, AIRMET, во предупредувањата за аеродроми и во предупредувањата за смолкнување ветер

Забелешка: Броевите на редови во колоната „Реф. бр.“ се наведени само заради јасност и едноставност на упатувањето и тие не се дел од образецот.

Реф. бр.	Елементи	Опсег	Резолуција
1	Највисока надморска височина:	FT	000-27 000
		M	000-8 100
2	Број на предупредување:	за ВА (индекс) ⁽¹⁾	000-2 000
		за ТС (индекс) ⁽¹⁾	00-99
3	Најсилен површински ветер:	КТ	00-99
4	Притисок во центарот:	hPa	850-1 050
5	Брзина на површински ветер:	КТ	30-99
6	Видливост на површината:	M	0000-0750
		M	0800-5 000
7	Облак: висина на база:	FT	000-1 000
8	Облак: висина на врв:	FT	000-9 900
		FT	10 000-60

			000	
9	Географска ширина:	° (степени)	00-90	1
		(минути)	00-60	1
10	Географска должина:	° (степени)	000-180	1
		(минути)	00-60	1
11	Нивоа на лет:		000-650	10
12	Движење:	КМН	0-300	10
		КТ	0-150	5
(1) Недимензионална“.				

АНЕКС V

Додаток 3 на Анекс VI кон Регулативата за спроведување (ЕУ) 2017/373 се
заменува со следново:

Додаток 3

ОБРАЗЕЦ ЗА SNOWTAM

(наслов на КОМ)	(ОЗНА КА ЗА ПРИОР ИТЕТ)	(АДРЕСИ)												<=													
	(ДАТУМ И ВРЕМЕ НА ПОПОЛНУ ВАЊЕ)	(ОЗНА КА ЗА ИСП РАЌ АЧ)												<=													
(Скратен наслов)	(SWAA* СЕРИСКИ БРОЈ)	(ОЗНАКА ЗА ЛОКАЦИЈА)	ДАТУМ-ВРЕМЕ НА												(НЕЗАДОЛЖИТЕЛ НА ГРУПА)												
	S W * *														<=(												
SNOWTAM	→	(Сериски број) <=																									
Оддел за пресметка на перформансите на воздухопловот																											
(ОЗНАКА ЗА ЛОКАЦИЈА НА АЕРОДРОМ)														M	A)	<=											
(ДАТУМ/ВРЕМЕ НА ОЦЕНУВАЊЕ (Време на спроведување на оценувањето во УКВ))														M	B)	→											
(ПОМАЛ БРОЈ НА ОЗНАКА НА ПОЛЕТНО-СЛЕТНАТА ПАТЕКА)														M	B)	→											
(ШИФРА НА СОСТОЈБАТА НА ПОЛЕТНО-СЛЕТНАТА														M	Г)	// →											

(ШИРИНА НА ПОЛЕТНО-СЛЕТНАТА ПАТКА НА КОЈА СЕ ПРИМЕНУВААТ ШИФРИТЕ ЗА СОСТОЈБАТА НА ПОЛЕТНО-СЛЕТНАТА ПАТЕКА, АКО Е ПОМАЛА ОД ОБЈАВЕНАТА ШИРИНА)	О	Ж)	<-
Оддел за преглед на ситуацијата			
(НАМАЛЕНА ДОЛЖИНА НА ПОЛЕТНО-СЛЕТНАТА ПАТЕКА, АКО Е ПОМАЛА ОД ОБЈАВЕНАТА ДОЛЖИНА (m))	О	З)	→
(ОСТАТОЦИ ОД СНЕГ НА ПОЛЕТНО-СЛЕТНАТА ПАТЕКА)	О	С)	→
(РАСФРЛАН ПЕСОК НА ПОЛЕТНО-СЛЕТНАТА ПАТЕКА)	О	И)	→
(ХЕМИСКИ ТРЕТМАН НА ПОЛЕТНО-СЛЕТНАТА ПАТЕКА)	О	Ј)	→
(СОСПИ ОД СНЕГ НА ПОЛЕТНО-СЛЕТНАТА ПАТЕКА (ако се присутни, оддалеченост од централната линија на полетно-слетната патека (m) по кои следи „L”, „R” или „LR” ако е применливо))	О	К)	→
(СОСПИ ОД СНЕГ НА ПАТЕКАТА ЗА ВОЗЕЊЕ ПО ЗЕМЈА)	О	Л)	→
(СОСПИ ОД СНЕГ ПО ПОЛЕТНО-СЛЕТНАТА ПАТЕКА)	О	Љ)	→
(СОСТОЈБА НА ВОЗНАТА ПАТЕКА)	О	М)	→
(УСЛОВИ НА ПЛАТФОРМАТА)	О	Н)	→
(ИЗМЕРЕН КОЕФИЦИЕНТ НА ТРИЕЊЕ)	О	Њ)	→
(ЗАБЕЛЕШКИ НА ЕДНОСТАВЕН ЈАЗИК)	О	О)	)<=<=
ЗАБЕЛЕШКИ:			
1. *Внесете ги ИКАО ознаките на држави како што е наведено во Документот 7910 на ИКАО, Дел 2 или друга применлива ознака на аеродромот. 2. Информации за други полетно-слетни патеки, повторете од Б до Ж.			

3.	Информации во одделот за преглед на ситуацијата кои се повторуваат за секоја полетно-слетна патека, патека за возење по земја и платформа. Повторете кога е потребно, кога е пријавено.
4.	Зборови во загради () не се пренесуваат.
5.	За буквите од А) до П) наведени во <i>Инструкции за потполнување на шаблонот за SNOWTAM format, став 1, точка б).</i>

ПОТПИС НА ИСПРАКАЧ (не се пренесува)

НАСОКИ ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА SNOWTAM

1. Општо

- а) Кога се известува за повеќе од една полетно-слетна патека, треба да се повторат точките од Б до Ж (категорија за пресметување на перформансите на авионот).
- б) Буквите што се користат за означување точки се користат само за упатување и тие не се дел од пораките. Буквите М (задолжително), С (условно) и О (опционално) ја означуваат употребата и информациите и се вклучени како што е објаснето подолу.
- в) Се користат метрички единици и не се пријавуваат единици за мерење.
- г) Најдолгото времетраење на важноста на SNOWTAM е 8 часа. Нов SNOWTAM се објавува секогаш кога се добива нов извештај за состојбата на полетно-слетната патека.
- д) Со SNOWTAM се поништува претходниот SNOWTAM.
- ѓ) Скратениот наслов „TTAAiiii CCCC MMYGgg (BBB)“ е вклучен за да се олесни автоматската обработка на пораките на SNOWTAM во компјутерските бази на податоци. Објаснувањето на овие симболи е:

TT = ознака за податоци за SNOWTAM = SW;

AA = географска ознака на земјите членки, на пр. LF = Франција;

iiii = сериски број на SNOWTAM во група од четири цифри;

CCCC = ознака со четири букви на локацијата на аеродромот на кој се однесува SNOWTAM;

MMYGgg = датум/време на набљудување/мерење, при што:

MM = месец, на пр. јануари = 01, декември = 12;

YY = ден од месецот;

GGgg = време во часови (GG) и минути (gg) (по UTC);

(BBB) = незадолжително поле за:

Корекција, во случај на претходна погрешно испратена порака до SNOWTAM со ист сериски број = COR.

Заградите во (BBB) означуваат дека полето е незадолжително.

Кога се пријавени повеќе писти и се дадени поединечни датуми/време на набљудување/оценување со повторување на точка Б, последниот датум/време на набљудување/оценување мора да се вметне во скратениот наслов (MMYYYYdd).

- е) Текстот „SNOWTAM“ во образецот за SNOWTAM и серискиот број на SNOWTAM во блок од четири цифри се одделени со празно место, на пр. SNOWTAM 0124.
- ж) За полесна читливост на пораката SNOWTAM, се вметнува знак за почеток на нов ред по серискиот број на SNOWTAM, по ставката А и по делот за пресметување на перформансите на авионот.
- з) При известување за повеќе од една полетно-слетна патека, информациите во делот за пресметување на перформансите на воздухопловот треба да се повторат од датумот и времето на оценување за секоја полетно-слетна патека пред информациите во делот за преглед на состојбата.
- с) Задолжителни информации се:
 - 1) ОЗНАКА НА ЛОКАЦИЈАТА НА АЕРОДРОМОТ;
 - 2) ДАТУМ И ВРЕМЕ НА ПРОЦЕНУВАЊЕТО;
 - 3) ПОНИЗОК БРОЈ НА ОЗНАКА НА ПОЛЕТНО-СЛЕТНАТА ПАТЕКА;
 - 4) ШИФРА ЗА СОСТОЈБАТА НА СЕКОЈА ТРЕТИНА ОД ПОЛЕТНО-СЛЕТНАТА ПАТЕКА; и
 - 5) ОПИС НА СОСТОЈБАТА НА СЕКОЈА ТРЕТИНА ОД ПОЛЕТНО-СЛЕТНАТА ПАТЕКА (кога шифрата за состојбата на полетно-слетната патека (RWYCC) се пријавува како 1–5).

2. Дел за пресметување на перформансите на авионот

Точка А — Ознака на локацијата на аеродромот (ознака на локација со четири букви).

Точка Б — Датум и време на процената (осумцифрена група за датум-време што го означува времето на набљудување како месец, ден, час и минута (во УКВ)).

Точка В — Понизок број на ознака на полетно-слетната патека (nn[L] или nn[C] или nn[R]).

За секоја полетно-слетна патека се наведува само една ознака на полетно-слетна патека и секогаш е помалиот број.

Точка Г — Шифра за состојбата за секоја третина од полетно-слетната патека. За секоја третина од полетно-слетната патека се наведува само една цифра (0, 1, 2, 3, 4, 5 или 6), одделена со коса црта (n/n/n).

Точка Д – Процент на покриеност за секоја третина од полетно-слетната патека. Кога се наведува, за секоја третина од полетно-слетната патека да се наведе 25, 50, 75 или 100, одделени со коса црта ([n]nn/[n]nn/[n]nn).

Овие информации се наведуваат само ако состојбата за секоја третина од полетно-слетната патека (точка Г) е пријавена за различна од б и ако описот на состојбата на секоја третина од полетно-слетната патека (точка Г) е пријавен различен од „DRY/CYBA“.

Кога условите не се пријавуваат, тоа се означува со кратенката NR на соодветната третина од полетно-слетната патека.

Точка Г – Длабочина на контаминација за секоја третина од полетно-слетната патека. Кога се наведува, за секоја третина од полетно-слетната патека да се наведе вредноста во милиметри, одделена со коса црта (nn/nn/nn или nnn/nnn/nnn).

Овие информации се наведуваат само за следниве видови контаминација:

— *стоечка вода, вредност што треба да се пријави 04, потоа проценетата вредност. Значајни промени 3 mm;*

— *лапавица, вредност што треба да се пријави 03, потоа проценетата вредност. Значајни промени 3 mm;*

— *влажен снег, вредност што треба да се пријави 03, потоа проценетата вредност. Значајни промени 5 mm; и*

— *сув снег, вредност што треба да се пријави 03, потоа проценетата вредност. Значајни промени 20 mm.*

Кога условите не се пријавуваат, тоа се означува со кратенката NR на соодветната третина од полетно-слетната патека.

Точка Е – Опис на состојбата за секоја третина од полетно-слетната патека. Секој од следните описи на условите треба да се наведе за секоја третина од полетно-слетната патека, одделени со коса црта.

ЗБИЕН СНЕГ

СУВ СНЕГ

СУВ СНЕГ НА ВРВОТ НА ЗБИЕН СНЕГ

СУВ СНЕГ НА ВРВОТ НА МРАЗ

ПОЛЕДИЦА

МРАЗ

ЛИЗГАВО ВЛАЖНО

ЛАПАВИЦА

СПЕЦИЈАЛНО ПОДГОТВЕНА ЗИМСКА ПОЛЕТНО-СЛЕТНА ПАТЕКА

СТОЕЧКА ВОДА

ВОДА НА ВРВОТ НА ЗБИЕН СНЕГ

ВЛАЖЕН

ВЛАЖЕН МРАЗ

ВЛАЖЕН СНЕГ

ВЛАЖЕН СНЕГ НА ВРВОТ НА ЗБИЕН СНЕГ

ВЛАЖЕН СНЕГ НА ВРВОТ НА МРАЗ

СУВО (се пријавува само кога нема контаминација)

Кога условите не се пријавуваат, тоа се означува со кратенката NR на соодветната третина од полетно-слетната патека.

Точка Ж – Ширината на полетно-слетната патека на која се применуваат шифрите за условите на полетно-слетната патека. Се внесува ширината означена во метри ако таа е помала од објавената ширина на полетно-слетната патека.

3. Дел за преглед на состојбата

Елементите на делот за преглед на ситуацијата мора да завршуваат со точка.

Елементите од делот за преглед на ситуацијата за кои нема информации или за кои не се исполнети условните околности за објавување, целосно се изоставуваат.

Точка З – Намалена должина на полетно-слетната патека. Се вметнуваат применливата ознака на полетно-слетна патека и достапната должина во метри (на пр. RWY nn [L] или nn [C] или nn [R] REDUCED TO [n]nnn).

Оваа информација е условена кога NOTAM се објавува со нов сет објавени растојанија.

Точка S – Остатоци од снег на полетно-слетната патека. Кога се пријавува, „DRIFTING SNOW“ се означува со празно место и текстот „DRIFTING SNOW“ (RWY nn или RWY nn[L] или nn[C] или nn[R] DRIFTING SNOW).

Точка И – Расфрлан песок на полетно-слетната патека. Кога се пријавува расфрлан песок на полетно-слетната патека, се наведува помалиот број на ознаката на полетно-слетната патека и текстот „LOOSE SAND“ (RWY nn или RWY nn[L] или nn[C] или nn[R] LOOSE SAND).

Точка J – Хемиски третман на полетно-слетната патека. Кога се пријавува примена на хемиски третман, се наведува помалиот број на ознаката на полетно-слетната патека со празно место и текстот „CHEMICALLY TREATED“ (RWY nn или RWY nn[L] или nn[C] или nn[R] CHEMICALLY TREATED).

Точка K – Соспи од снег на полетно-слетната патека. Кога се пријавува присуство на снежни наноси на полетно-слетната патека, се наведува помалиот број на ознаката на полетно-слетната патека со празно место и текстот „SNOWBANK“ и со празно место и буквите лево „L“ или десно „R“ или од двете страни „LR“, проследено со растојанието во метри од централната линија означено одвоено со празно место „FM CL“ (RWY nn или RWY nn[L] или nn[C] или nn[R] SNOWBANK Lnn или Rnn или LRnn FM CL).

Точка L – Соспи од снег на патеката за возење по земја. Кога има соспи на патеката (патеките) за возење по земја, ознаките за нив се вметнуваат

со празно место и „SNOWBANKS“ (TWY [nn]n or TWYS [nn]n/[nn]n/[nn]n... or ALL TWYS SNOWBANKS)

Точка Јб — Соспи од снег на полетно-слетната патека. Кога се пријавува присуство на снежни соспи што продираат во профилот на надморска височина, во планот за постапување при снег на аеродромот се наведува помалиот број на ознаката на полетно-слетната патека и текстот „ADJ SNOWBANKS“ (RWY nn или RWY nn[L] или nn[C] или nn[R] ADJ SNOWBANKS).

Точка М — Состојба на возната патека. Кога условите на патеката за возење по земја се пријавуваат како лизгави или лоши, се наведува ознаката на патеката за возење по земја со празно место, по што следува текстот „POOR“ и се вметнува (TWY [n или nn] LOOR или TWYS [n или nn]/[n или nn]/[n или nn] POOR... или ALL TWYS POOR).

Точка Н — Услови на платформата. Кога условите на платформата се пријавуваат како лизгави или лоши услови, се наведува ознаката на платформата со празно место и текстот „POOR“ (APRON [nnnn] POOR или APRONS [nnnn]/[nnnn]/[nnnn] POOR или ALL APRONS POOR).

Точка Њ — (NR) Не се пријавува.

Точка О — Забелешки на едноставен јазик.“

